



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни издавања 101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.

Среда, 25 ноември 1964

БЕЛГРАД

БРОЈ 46

ГОД. XX

Цена на овој број е 150.— дин. — Претплата за 1964 година изнесува 2.500.— дин., а за странство 3.500 динари. — Редакција: Улица Јована Ристича бр. 1. Пошт. факс 226.— Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

631.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА СЛУЖБАТА НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Се прогласува Основниот закон за службата на внатрешните работи, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 3 ноември 1964 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 18 ноември 1964 година.

П.Р. бр. 89

20 ноември 1964 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател

на Сојузната скупштина,

Едвард Кардељ, с. р.

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА СЛУЖБАТА НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Службата на внатрешните работи во вршењето на управните функции во областа на внатрешните работи се грижи за извршувањето на законите и другите прописи и непосредно ги извршува нив, ја спроведува политиката утврдена од Собранијата на општествено-политичките заедници, ги следи појавите во областа на внатрешните работи и предлага мерки за спречување на општествено опасните и штетните појави, презема мерки за откривање на забранетите со прописи дејности, врши други управни работи и дејствија за кои е овластена, подготвува нацрти на прописи и соработува со соодветните странски и меѓународни организации во прашањата од заеднички интерес.

Член 2

Службата на внатрешните работи, во рамките на правата и должностите на одделни општествено-политички заедници, ја вршат органите на управата за внатрешни работи (во понатамошниот текст: органите на внатрешните работи).

Органи на внатрешните работи се: Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и неговите повеќестранки и републичките, покраинските, околиските и општинските органи на внатрешните работи.

Член 3

Органите на внатрешните работи ги вршат работите од својата надлежност врз основа и во рамките на законот и другите прописи.

Во вршењето на работите од својата надлежност органите на внатрешните работи се должни да се придржуваат кон општите насоки што полити-

чко-извршните органи им ги даваат за нивната работа.

Органите на внатрешните работи ги вршат работите од својата надлежност самостојно во рамките на овластувањата утврдени со закон.

Член 4

Во вршењето на службата на внатрешните работи, органите на внатрешните работи се опираат врз иницијативата и соработката на граѓаните и нивните здруженија, соработуваат со други државни органи и работни и други организации во прашањата од заеднички интерес, и со својата работа овозможуваат ефикасно остварување на правата и интересите на граѓаните и работните и други организации.

Член 5

Органите на внатрешните работи одговараат за својата работа пред Собранието на општествено-политичката заедница чии органи се тие и пред неговите политичко-извршни органи.

Старешината на органите на внатрешните работи се должни да ги известуваат Собранијата на општествено-политичките заедници и нивните политичко-извршни органи за состојбата во областа на внатрешните работи и за работата на органите што ги раководат.

Член 6

Општинските органи на внатрешните работи непосредно ги извршуваат законите и другите прописи од областа на внатрешните работи и се должни да го обезбедуваат извршувањето на тие прописи, ако нивното извршување не е со закон ставено во надлежност на други органи на внатрешните работи.

Член 7

Меѓусебните односи на органите на внатрешните работи на одделни општествено-политички заедници се утврдуваат со закон.

Член 8

Работата на органите на внатрешните работи е јавна.

Старешините на органите на внатрешните работи ја известуваат јавноста за работата на органите што ги раководат преку известувањето што ги поднесуваат до Собранијата на општествено-политичките заедници и до нивните политичко-извршни органи и со давање одговори и известувања на прашањата што ги поставуваат општествено-политичките организации и собирајќи на избирачи, како и преку печатот и други видови информации.

Старешините на органите на внатрешните работи се должни на граѓаните и работните и други организации да им даваат известувања за прашањата за кои овие се заинтересирани.

Давањето известувања за работата на органите на внатрешните работи ќе се ускрати ако се во прашање податоци и документи што претставуваат службена тајна.

Член 9

При вршењето на својата должност службениците на органите на внатрешните работи се долж-

ни да постапуваат според законот и во рамките на утврдените овластувања.

За повреда на службената должност службениците на органите на внатрешните работи одговараат кривично, дисциплински и материјално.

Член 10

Службениците на органите на внатрешните работи се должни во вршењето на службата да го штитат и чуваат животот и достоинството на луѓето и можат да ги применуваат само оние мерки на присилба што ги предвидува законот и со кои со најмалку штетни последици за луѓето и нивните права се постигнува извршувањето на службената работа.

Член 11

Органите на внатрешните работи и нивните службеници, во рамките на својата надлежност односно со закон утврдените овластувања, се должни да им ја укажуваат потребната помош на луѓето и работните и други организации во случај на загрозување на нивните животи, права или имот.

Член 12

Самоуправувањето на работните луѓе во органите на внатрешните работи се утврдува со посебен закон.

Член 13

Поединците, државните органи и работните и други организации се должни да се придржуваат кон наредбите на органите на внатрешните работи и нивните службеници што тие во вршењето на службата ги издаваат за заштита на животот и личната сигурност на луѓето, имотот, јавниот ред и мир, безбедноста на сообраќајот, како и во случаите на општа опасност предизвикана со елементарни несреќи, епидемии и слично.

Член 14

Средствата потребни за вршење на внатрешните работи од исклучива надлежност на федерацијата ги обезбедува федерацијата.

Федерацијата може да учествува во обезбедувањето на дополнителни средства за други општествено-политички заедници за унапредување на службата на внатрешните работи или за вршење определени внатрешни работи од интерес за целата земја.

II. ДЕЛОКРУГ, НАДЛЕЖНОСТ И ОСНОВНИ НАЧЕЛА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

1. Делокруг

Член 15

Органите на внатрешните работи ги вршат работите на државната управа што се однесуваат на:

заштитата на животот и личната сигурност на луѓето; заштитата на државната безбедност; спречувањето и откривањето на кривични дела, пронаоѓањето и фаќањето на сторителите на кривични дела и учествувањето во претходна кривична постапка, кога е тоа предвидено со закон; одржувањето на јавниот ред и мир; издавањето на патните исправи за преминување на државната граница, контролата на движењето на граница и контролата на патничкиот сообраќај преку државната граница и спроведувањето на прописите за престојот на странци во Југославија; извршувањето на казнените санкции; безбедноста на сообраќајот по јавните патишта и грижите за безбедноста во другите области на сообраќајот; држењето и носењето на оружје и муниција; спроведувањето на прописите за државјанството, за здруженијата на граѓани, за собиците и други јавни собранија, за матичните книги, личните имиња, личната карта и за пријавувањето на живеалиштето и престојот; обезбедувањето извршување на судските одлуки и поединечни управни акти од надлежноста на други органи; меѓународната правна помош и соработката со

странски и меѓународни организации во областа на внатрешните работи.

Член 16

Внатрешни работи од исклучива надлежност на федерацијата се работите:

- 1) на државната безбедност;
- 2) издавање на патните исправи за преминување на државна граница, контрола на движењето на граница и контрола на патничкиот сообраќај преку државна граница и на престојот на странци во Југославија;
- 3) спроведување на прописите за југословенското државјанство;
- 4) на меѓународна правна помош и соработка со странски и меѓународни организации во областа на внатрешните работи.

Член 17

Внатрешни работи од интерес за целата земја се работите:

- 1) на заштита на животот и личната сигурност на луѓето;
- 2) спречување и откривање на кривични дела, пронаоѓање и фаќање на сторителите на кривични дела и учествување во претходна кривична постапка, кога е тоа предвидено со закон;
- 3) спроведување на сојузните прописи за јавниот ред и мир и за одржувањето на јавниот ред и мир, што не се од интерес само за потесни општествено-политички заедници;
- 4) извршување на кривичните санкции;
- 5) безбедност на сообраќајот;
- 6) спроведување на прописите за држењето и носењето на оружје и муниција;
- 7) спроведување на прописите за здруженијата на граѓани.

2. Надлежност

Сојузен секретаријат за внатрешни работи

Член 18

Сојузниот секретаријат за внатрешни работи се грижи за извршувањето на сојузните закони и други сојузни прописи од областа на внатрешните работи и непосредно ги врши внатрешните работи што со овој и други сојузни закони му се ставени во надлежност.

Работите од својата надлежност Сојузниот секретаријат за внатрешни работи ги врши непосредно или преку поверенствата за контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница како свои подрачни органи.

Член 19

Сојузниот секретаријат за внатрешни работи е одговорен за извршувањето на внатрешните работи од исклучива надлежност на федерацијата и на работите од интерес за целата земја и кога тие работи ги вршат органите на внатрешните работи во републиката.

Сојузниот секретаријат за внатрешни работи непосредно го обезбедува и извршувањето на сојузните закони и другите сојузни прописи во внатрешните работи од исклучивата надлежност на федерацијата и во работите од интерес за целата земја, ако и додека органите на внатрешните работи во републиката не ги извршуваат тие прописи.

Член 20

Сојузниот секретаријат за внатрешни работи врши меѓународна правна помош и други форми на меѓународна соработка во областа на внатрешните работи ако со закон или други прописи засновани врз закон одредбите од тие работи не се ставени во надлежност на други органи на внатрешните работи.

Член 21

Сојузниот секретар за внатрешни работи донесува правилници, наредби и упатства за извршување на сојузни закони и прописи на Сојузниот извр-

шен совет, ако е за тоа овластен со сојузен закон односно со прописи на Сојузниот извршен совет.

Член 22

Поверенствата за контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница се формираат за непосредно вршење контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница.

Овие поверенства ги основа и нивните подрачја ги определува Сојузниот извршен совет, на предлог од сојузниот секретар за внатрешни работи.

Сојузниот секретаријат за внатрешни работи решава во втор степен по жалба против решенија на поверенството за контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница.

Органи на внатрешните работи во република

Член 23

Општинските органи на внатрешните работи ги вршат сите внатрешни работи, ако со закон одделни внатрешни работи не се ставени во надлежност на други органи на внатрешните работи.

Околистките органи на внатрешните работи ги вршат сите работи на државната безбедност, ако со сојузен закон одделни од тие работи не се ставени во надлежност на други органи на внатрешните работи.

Член 24

Републичкиот орган на внатрешните работи се грижи за извршувањето на сојузните закони и други сојузни прописи од областа на внатрешните работи и е одговорен за извршувањето на работите од исклучивата надлежност на федерацијата и на работите од интерес за целата земја, ако и додека работите ги вршат други органи на внатрешните работи во републиката.

Републичкиот орган на внатрешните работи непосредно го обезбедува извршувањето на сојузните закони и други сојузни прописи во внатрешните работи од исклучива надлежност на федерацијата и во работите од интерес за целата земја, ако и додека другите органи на внатрешните работи во републиката не ги извршуваат тие прописи.

Член 25

Околисткиот орган на внатрешните работи се грижи за извршувањето на сојузните закони и други сојузни прописи од областа на внатрешните работи и е одговорен за извршувањето на внатрешните работи од исклучивата надлежност на федерацијата и на работите од интерес за целата земја и кога тие работи ги вршат општинските органи на внатрешните работи.

Околисткиот орган на внатрешните работи непосредно го обезбедува извршувањето на сојузните закони и други сојузни прописи, ако и додека општинските органи на внатрешните работи не ги извршуваат тие прописи.

Член 26

Околисткиот орган на внатрешните работи непосредно ги врши и внатрешните работи од исклучивата надлежност на федерацијата и работите од интерес за целата земја што спаѓаат во надлежност на општинскиот орган на внатрешните работи, ако треба да се преземаат дејствија на територијата на две или повеќе општини, или ако се во прашање особено сложени работи од интерес за повеќе општини.

Член 27

Собранието на општината или собранијата на повеќе општини можат, во спогодба со старешијата на републичкиот орган на внатрешните работи, а по претходно прибавено мислење на сојузниот секретар за внатрешни работи, да се спогодат со собранието на околисткиот орган на внатрешните работи да врши одделни внатрешни работи од исклучивата надлежност на федерацијата, што се

во надлежност на општинскиот орган на внатрешните работи.

Собранието на општината или собранијата на повеќе општини можат да се спогодат со собранието на околисткиот орган на внатрешните работи од интерес за целата земја што се во надлежност на општинскиот орган на внатрешните работи да ги врши околисткиот орган на внатрешните работи, ако со тоа се создаваат поповолни услови за вршење на тие работи.

Околисткиот орган на внатрешните работи е должен за извршувањето на работите од ст. 1 и 2 на овој член да ги известува општинските собранија и во вршењето на тие работи да се придржува кон општите насоки на политичко-извршните органи на општината.

Член 28

Околисткиот орган на внатрешните работи решава во втор степен по жалбата против решението на општинскиот орган на внатрешните работи донесено во прв степен.

Околисткиот орган на внатрешните работи решава во прв степен само кога е тоа со закон определено.

Член 29

Работата на околисткиот орган на внатрешните работи ја раководи и за неговата работа одговара старешијата, кого го назначува и го разрешува од должност околисткото собрание на предлог на старешијата на републичкиот орган на внатрешните работи и врз основа на мислење на комисијата на околисткото собрание за избори и именувања.

Член 30

Во републиката односно автономната покраина во која нема околин, со републички закон се определува органот на внатрешните работи во републиката односно автономната покраина што ги врши внатрешните работи кои со сојузен закон се ставени во надлежност на околисткиот орган на внатрешните работи, ако за одделни внатрешни работи од исклучивата надлежност на федерацијата не е определено поинаку.

Член 31

Собранието на општината може, во спогодба со старешијата на републичкиот орган на внатрешните работи, а по претходно прибавено мислење на сојузниот секретар за внатрешни работи, да одлучи определени работи на државната безбедност на територијата на општината да врши општинскиот орган на внатрешните работи.

Член 32

Собранијата на две или повеќе соседни општини во иста околина можат спогодбено да организираат заедничко вршење на определени внатрешни работи од исклучивата надлежност на федерацијата или на работи од интерес за целата земја и да основат затвори за потребите на тие општини ако со тоа се создаваат поповолни услови за вршење на внатрешните работи од надлежност на општинските органи на внатрешните работи.

Одлуката на општинските собранија за организирање заедничко вршење на внатрешните работи од исклучивата надлежност на федерацијата или на работите од интерес за целата земја се донесува по претходно прибавено мислење на старешијата на републичкиот орган на внатрешните работи.

Член 33

Работата на општинскиот орган на внатрешните работи ја раководи и за неговата работа одговара старешијата, кого го назначува и го разрешува од должност општинското собрание на предлог од старешијата на републичкиот орган на внатрешните работи и врз основа на мислење на комисијата на општинското собрание за избори и именувања.

3. Посебни служби**Член 34**

За вршење внатрешните работи од исклучивата надлежност на федерацијата и на работите од интерес за целата земја во сите органи на внатрешните работи постојат, како посебни служби, служба за сузбивање на криминалитетот и служба на милиција, а во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и во републичките, покраинските и околските органи на внатрешните работи — и служба на државната безбедност.

Ако собрание на општината, во смисла на членот 31 од овој закон, донесло одлука работите на државната безбедност да се вршат во општината, во општинскиот орган на внатрешните работи се формира и служба на државната безбедност како посебна служба.

Член 35

Работите на службата на државната безбедност опфаќаат управни и други работи со цел за спречување и отстранување на дејностите насочени против поредокот утврден со Уставот.

Член 36

Работи на службата за сузбивање на криминалитетот се:

- 1) спречување и откривање на кривични дела и пронаоѓање и фаќање на сторители на кривични дела;
- 2) криминалистички истражувања и вештачења;
- 3) укажување помош на надлежните органи заради откривање стопански престапи и прекршоци;
- 4) преземање на други мерки и дејствија, непосредно и во соработка со други органи, со цел за сузбивање на криминалитетот.

Член 37

Службата на милицијата непосредно:

- 1) го одржува јавниот ред и мир;
- 2) го штити животот и личната сигурност на луѓето;
- 3) го обезбедува извршувањето на прописите за безбедноста на сообраќајот;
- 4) го спречува извршувањето на кривични дела, ги открива кривичните дела и ги фаќа сторителите на кривични дела;
- 5) укажува неопходна помош заради отстранување на последиците во случај на општа опасност предизвикана со елементарни несреќи, епидемии и слично;
- 6) го обезбедува извршувањето и на другите внатрешни работи, како и на работите од надлежноста на други органи и организации кога е тоа со закон и други прописи определено.

Службениците на милицијата носат пропишана униформа и се вооружени.

Вршењето на работите од ставот 1 на овој член може само со сојузен закон да ѝ се довери и на друга посебна служба.

Член 38

Републичкиот орган на внатрешните работи се грижи за пополнувањето на кадрите на милицијата, за стручното усовршување на службениците на милицијата, за унапредувањето на службата на милицијата, за нејзиното снабдување со униформа, оружје и опрема и ги врши другите права и должности определени со републички прописи спрема органите на внатрешните работи во републиката што ги вршат работите на службата на милицијата.

Старешината на републичкиот орган на внатрешните работи ја пропитува внатрешната организација на службата на милицијата во органите на внатрешните работи во републиката.

Член 39

Вкупниот број на службениците на милицијата во републиката го утврдува републичкиот извршен

совет, на предлог од старешината на републичкиот орган на внатрешните работи.

Вкупниот број на службениците на милицијата во општината го определува старешината на републичкиот орган на внатрешните работи, во согласност со општинското собрание.

Член 40

Сојузниот секретар за внатрешни работи донесува прописи за вршењето на службата на милицијата, за вооружувањето, опремата и за униформата на службениците на милицијата.

За обезбедување на извршувањето на работите што непосредно ги врши Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, сојузниот секретар за внатрешни работи може да формира посебни единици на милицијата.

Член 41

Кога интересите на јавниот поредок или на одржувањето на јавниот ред и мир од значење за целата земја го бараат тоа, сојузниот секретар за внатрешни работи може да им издаде наредба на органите на внатрешните работи во републиката за извршување на определени работи од страна на службата на милицијата, и може од службениците на милицијата на органите на внатрешните работи во републиката да формира единица на милицијата за извршување на определена задача.

Старешината на единицата на милицијата од ставот 1 на овој член го определува сојузниот секретар за внатрешни работи.

Старешината на оваа единица на милицијата му е одговорен на сојузниот секретар за внатрешни работи за извршувањето на задачата што ѝ е доверена на таа единица.

III. МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ НА ОРГАНИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ**Член 42**

Органите на внатрешните работи се должни да соработуваат меѓусебно и едни на другите да им укажуваат стручна и друга помош

Член 43

Органите на внатрешните работи во републиката се должни да водат пропишана статистика и евиденција и да го известуваат Сојузниот секретаријат за внатрешни работи за извршувањето на сојузните закони и други сојузни прописи од областа на внатрешните работи како и на тој секретаријат, на негово барање, да му доставуваат податоци потребни за неговата работа.

Член 44

Сојузниот секретаријат за внатрешни работи врши надзор над применувањето на сојузните прописи од страна на републичкиот орган на внатрешните работи во внатрешните работи од исклучивата надлежност на федерацијата и во работите од интерес за целата земја

Сојузниот секретаријат за внатрешни работи врши надзор над применувањето на сојузните прописи од страна на околските и општинските органи на внатрешните работи преку републичкиот орган на внатрешните работи, а може да го врши тој надзор и непосредно.

Член 45

Во вршењето на работите од својата надлежност Сојузниот секретаријат за внатрешни работи општи со републичките органи на внатрешните работи непосредно, а со другите органи на внатрешните работи во републиката — преку републичкиот орган на внатрешните работи.

Во внатрешните работи од исклучивата надлежност на федерацијата и во работите од интерес за целата земја, како и во другите случаи предвидени со сојузен закон, Сојузниот секретаријат за внатрешни работи може и непосредно да општи со покраинските, околските и општинските органи на внатрешните работи.

Член 46

Во внатрешните работи од исклучивата надлежност на федерацијата Сојузниот секретаријат за внатрешни работи ги има спрема органите на внатрешните работи во републиката, покрај правата и должностите предвидени со општите прописи за државната управа, и следните права и должности:

- 1) да издава задолжителни инструкции за нивната работа;
- 2) да издава наредби за извршување на определена работа и за начинот за извршување на таа работа;
- 3) да определи тие органи да извршат определена работа од неговата надлежност;
- 4) да преземе одделни предмети или работи од нивната надлежност, и по нив непосредно да води постапка;
- 5) да дава согласност на актите за систематизација на работните места во организационите единици што вршат работи од исклучивата надлежност на федерацијата.

Член 47

Во внатрешните работи од исклучивата надлежност на федерацијата сојузниот секретар за внатрешни работи може да запре извршување на прописи и други општи акти на органите на внатрешните работи во републиката, што се во спротивност со сојузен закон или со друг сојузен пропис донесен врз основа на закон.

Член 48

Функционерот кој во републичкиот орган на внатрешните работи ги раководи работите на државната безбедност се назначува по претходно прибавено мислење на сојузниот секретар за внатрешни работи.

Член 49

Во внатрешните работи од интерес за целата земја Сојузниот секретаријат за внатрешни работи ги има спрема органите на внатрешните работи во републиката и следните права и должности:

- 1) да издава задолжителни инструкции за нивната работа;
- 2) во извидна и во истражна постапка да може да презема дејствија ако се во прашање случаи од меѓународно значење, или ако е потребно да се преземат одделни дејствија на териториите на две или повеќе републики, или ако се во прашање особено сложени случаи од интерес за федерацијата.

Во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи можат непосредно да се вршат посложени криминалистичко-технички вештачења.

Член 50

Сојузниот секретар за внатрешни работи може да определи одделни внатрешни работи од исклучивата надлежност на федерацијата или од интерес за целата земја непосредно да се вршат во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, ако се во прашање работи од меѓународно значење или работи во кои одделени дејствија треба да се преземат на териториите на две или повеќе републики, или ако се во прашање особено сложени работи од интерес за федерацијата.

Член 51

Републичкиот орган на внатрешните работи врши надзор над применувањето на сојузните прописи од страна на околиските и општинските органи на внатрешните работи.

Правата и должностите на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи од чл. 46 и 49 став 1 точка 1. на овој закон ги има и републичкиот орган на внатрешните работи спрема околискиот односно општинскиот орган на внатрешните работи во внатрешните работи од исклучивата надлежност на федерацијата и во работите од интерес за целата земја.

Републичкиот орган на внатрешните работи ги има спрема околискиот и општинскиот орган на внатрешните работи и правата од членот 49 став 1 точка 2 на овој закон, ако се во прашање предмети од меѓународно значење или ако е потребно да се преземат одделни дејствија на териториите на две или повеќе околики, или ако се во прашање особено сложени случаи од интерес за републиката и федерацијата.

Член 52

Околискиот орган на внатрешните работи врши надзор над применувањето на сојузните прописи од страна на општинските органи на внатрешните работи.

Во внатрешните работи од исклучивата надлежност на федерацијата и во работите од интерес за целата земја околискиот орган на внатрешните работи ги има спрема општинскиот орган на внатрешните работи, покрај правата и должностите предвидени со општите прописи за државната управа, и следните права и должности:

- 1) да издава задолжителни инструкции;
- 2) во работите од исклучивата надлежност на федерацијата да издава наредби за извршување на определена работа и за начинот за извршување на таа работа;
- 3) да определи општинскиот орган на внатрешните работи да изврши определена работа од неговата надлежност;
- 4) да преземе одделни предмети или работи од надлежноста на општинскиот орган на внатрешните работи и по нив непосредно да ја води постапката.

Член 53

Ако прописите на одделни органи на внатрешните работи во внатрешните работи од исклучивата надлежност на федерацијата и во работите од интерес за целата земја — се во спротивност, до одлуката на надлежниот орган ќе се применува прописот на органот на внатрешните работи од пошироката општествено-политичка заедница.

IV. ДОЛЖНОСТИ И ОВЛАСТУВАЊА ВО ВРШЕЊЕТО НА СЛУЖБАТА

Член 54

Заради законито и успешно извршување на работите од својата надлежност органите на внатрешните работи се должни да преземаат мерки за кои со закон и други прописи се овластени.

Член 55

Определени службеници на органите на внатрешните работи се должни работите за одржување на јавниот ред и мир, за заштита на животот и личната сигурност на луѓето, за спречување на извршување кривични дела и фаќање на нивните сторители да ги вршат во секоја прилика, без оглед на тоа дали се наоѓаат на службена должност и дали им е тоа ставено во задача (овластени службеници).

Како овластени службеници на органите на внатрешните работи во смисла на овој закон, се сметаат службениците што работат на работите на службата на милицијата, на службата на државната безбедност, на службата за сузбивање на криминалитетот, како и службениците на поверенствата за контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница.

Сојузниот секретар за внатрешни работи ќе определи кои службеници во другите служби на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и во органите и установите што вршат определени внатрешни работи а непосредно му се подредени на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, се сметаат за овластени службеници.

Старешината на републичкиот орган на внатрешните работи ќе определи кои службеници во органите на внатрешните работи во републиката, освен службениците од ставот 2 на овој член, се сметаат за овластени службеници.

На овластените службеници им се издава посебна легитимација. Поблиски прописи за посебната легитимација на овластените службеници донесува сојузниот секретар за внатрешни работи.

Член 56

Кога постои основано сомневање дека е извршено кривично дело за кое се гони по службена должност или по предлог на оштетениот, овластените службеници се должни да преземат потребни мерки да се пронајде и да се фати сторителот на кривичното дело, да се откријат и обезбедат трагите на кривичното дело и предметите што можат да послужат како доказ, како и да се соберат сите извештавања што би можеле да бидат од корист за успешно водење на кривичната постапка.

Член 57

Во вршењето на работите од надлежноста на органите на внатрешните работи во случаите предвидени со закон, овластените службеници имаат право да легитимираат граѓани и да ги приведат.

Право за легитимирање граѓани имаат и припадниците на воената полиција и други овластени воени лица, кога се повикани да им укажат помош на овластените службеници, кога вршат служба за обезбедување на јавни места врз основа на воените прописи, како и кога пронаоѓаат и фаќаат извршители на кривични дела во поглед на кои се надлежни воените судови.

Член 58

Без решение донесено врз основа на закон, овластените службеници не смеат да влезат во туѓ стан или други простории ниту да вршат во нив претресување против волјата на нивниот држател, освен во случаите предвидени со закон.

Овластените службеници можат да влезат во туѓ стан или простории без решение за претресување и да вршат претресување без присуство на сведоци, ако е тоа неопходно заради непосредно фаќање на сторителите на кривично дело или за безбедност на луѓето и имотот, или ако е очигледно дека поинаку не би можеле да се обезбедат докази во кривичната постапка.

Овластените службеници можат без решение за претресување и без присуство на сведоци, да извршат претресување на лица при извршување на решение за приведување или при лишување од слобода, ако постои сомневање дека односното лице поседува оружје или орудије за напад.

Претресување на лица под условите од ставот 3 на овој член може да се изврши и кога треба да се одземат предмети што можат да послужат како доказ во кривичната или административно-казнената постапка, а постои сомневање дека лицето што се спроведува ќе ги отфрли, сокрие или уништи тие предмети.

За одземено оружје, орудије за напад или предмети што можат да послужат како доказ во кривичната или административно-казнената постапка мора веднаш да се издаде потврда.

Член 59

Кога овластените службеници вршат службени работи во граѓанска облека тие се должни да се легитимираат претходно.

Член 60

Овластените службеници имаат право да притворат лица само во случаите предвидени во кривичната постапка, а да задржат лице само во случаите предвидени во административно-казнената постапка.

Покрај правото да притворат односно да задржат лица во случаите од ставот 1 на овој член, овластените службеници имаат право да задржат и лице што го нарушува или го загрозува јавниот ред и мир, ако воспоставањето на јавниот ред и мир или отстранувањето на загрозувањето не може да се постигне на друг начин. Ова задржување може да трае до предавањето односното лице на органот на-

длежен за гоњење, а најдолго 24 часа. Ако задржувањето е извршено надвор од седиштето на органот надлежен за гоњење, задржаното лице мора најитно да се спроведе до тој орган. Во рокот од 24 часа не се смета времето потребно за опроведување на задржаното лице до седиштето на органот надлежен за гоњење.

Член 61

Овластените службеници кога вршат служба на средствата на јавниот сообраќај имаат право на бесплатен превоз со тие средства и на осигурувањето што го имаат патниците што го плаќаат превозот.

Во случаите од ставот 1 на овој член работната организација нема право на надоместок за извршен превоз на овластените службеници и ги поднесува трошоците на нивното осигурување.

Член 62

Заради фаќање на извршителот на кривично дело што непосредно го гонат како и заради превезување до најблиската здравствена установа на жртвата на кривичното дело, елементарна несреќа или несреќен случај, овластените службеници имаат право да се послужат со првото сообраќајно средство и средство за врска до кое можат да дојдат ако тоа не можат на друг начин да го извршат. За употребата на сообраќајното средство и средството за врска овластениот службеник ќе му издаде потврда на држателот на сообраќајното средство или на средството за врска.

Држателот на сообраќајното средство или на средството за врска има право на надоместок на фактичната штета предизвикана со употребата на сообраќајното средство или средството за врска. Надоместокот на штетата паѓа на товар на општествено-политичката заедница на која ѝ припаѓа органот на внатрешните работи чии работи ги вршел службеникот што го употребил превозното средство или средството за врска.

Барањето за надоместок на штетата му се поднесува на органот на внатрешните работи чии работи ги вршел службеникот што ја предизвикал штетата. Ако тој орган во рок од 30 дена од денот на настаната штета не постапи по барањето, држателот на сообраќајното средство или на средството за врска може да го остварува своето право според општите прописи.

Член 63

Овластените службеници се должни да носат огнено оружје и други средства на вооружување и опрема според правилата на службата.

Член 64

За да совладат отпор на лице што го нарушува редот и мирот или што треба да го приведат, задржат или притворат, како и да одбијат напад врз себе или друго лице или објект што го обезбедуваат, овластените службеници имаат право да употребат физичка сила, гумена палка и други средства предвидени со правилата на службата.

Член 65

Овластените службеници при вршењето на службените работи смеат да употребат огнено оружје само ако поинаку не можат:

- 1) да го заштитат животот на луѓето;
- 2) да го совладаат насилниот противправен отпор со кој се сретнати;
- 3) да спречат бегство на лице затечено во вршење кривично дело за кое се гони по службена должност или на лице за кое е издаден налог за лишување од слобода поради извршување такво кривично дело;
- 4) да спречат бегство на полнолетно лице лишено од слобода што им е доверено на чување;
- 5) да одбијат од себе непосреден физички напад, како и да спречат обид за напад со кој се загрозува нивниот живот;
- 6) да одбијат напад врз објект што им е доверен на чување или врз имот од поголема вредност.

Во случаите од ставот 1 на овој член овластените службеници ќе употребат огнено оружје само ако со употреба на физичка сила, гумена палка или други средства предвидени со правилата на службата не можат да обезбедат извршување на службената работа.

Пред употребата на огненото оружје овластените службеници се должни да го предупредат за тоа лицето спрема кое имаат намера да го употребат и да го заплашат со пукање во воздух, ако во дадениот случај тоа е можно.

При употребата на огнено оружје овластените службеници се должни да го чуваат животот на други луѓе.

Овластените службеници што вршат служба под раководство на старешина, смеат да го употребат оружјето само по наредба на старешината. Наредба за употреба на оружје старешината може да издаде само во случаите и под условите предвидени во ст. 1 и 2 на овој член.

Поблиски прописи за употребата на огнено оружје, гумена палка и други средства на вооружувањето и опремата донесува сојузниот секретар за внатрешни работи.

Член 66

Ако физичката сила, гумена палка, огненото оружје и други средства на вооружувањето и опремата се употребени во границите на овластувањата од чл. 64 и 65 на овој закон, исклучена е противправноста на делото.

Употребата на физичка сила, гумена палка, огнено оружје и други средства на вооружувањето и опремата противно на правилата за вршење на службата, повлекува дисциплинска одговорност.

Овластениот службеник кој при употребата на физичка сила, гумена палка, огнено оружје и други средства на вооружувањето и опремата грубо ги пречекорил овластувањата од чл. 64 и 65 на овој закон, подлежи и на кривична одговорност.

Против овластениот службеник против кој во смисла на одредбата на ставот 3 од овој член е поведена кривична постапка, може во текот на постапката да се определи притвор односно истражен затвор само во случаите на очигледна злоупотреба на овластувањата од чл. 64 и 65 на овој закон.

Член 67

Овластувањата што според овој закон ги имаат овластените службеници, ги имаат и службениците на стража на казнено-поправните установи кога обезбедуваат казнено-поправна установа или чуваат лица лишени од слобода.

V. СЛУЖБЕНИЦИ И РАБОТНИЦИ

Член 68

Работните односи и одговорноста на службениците и работниците во органите на внатрешните работи се уредуваат со општите прописи, доколку со овој закон не е определено поинаку.

1. Засновање на работниот однос

Член 69

Приемот на службеници и работници во органите на внатрешните работи се врши според општите прописи, врз основа на конкурс.

За определени работни места во органите на внатрешните работи приемот на службеници и работници може да се врши и без конкурс.

Работните места што можат да се пополнуваат без конкурс во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и во организационите единици што вршат работи на државна безбедност во органите на внатрешните работи во републиката, ги определува сојузниот секретар за внатрешни работи.

Член 70

Во органите на внатрешните работи може да биде применувано лице што ги исполнува следните услови:

- 1) да е југословенски државјанин;
- 2) да е полнолетно;
- 3) да не се води против него кривична постапка;
- 4) да е способно за вршење на службата на внатрешните работи и да има соодветна стручна спрема.

За прием на лица во одделни служби односно на определени работни места во органите на внатрешните работи сојузниот секретар за внатрешни работи може да пропише и други услови.

Член 71

Во органите на внатрешните работи не може да се прими лице осудено за кривично дело против народот и државата или против човечноста и меѓународното право, за кривично дело против службената должност извршено со смисленост или за кривично дело извршено од користољубје.

Во органите на внатрешните работи нема да се прими ни лице осудено за друго кривично дело или казнето за прекршок сторен од материјална заинтересираност или за потешок прекршок против јавниот ред и мир, што го прави неподобен за вршење на службата на внатрешните работи.

На службеник или работник на органите на внатрешните работи кој е осуден за кое и да е кривично дело од ставот 1 на овој член му престанува работниот однос со денот на правносилноста на пресудата.

2. Звања и чинови

Член 72

Службениците на милицијата се распоредуваат во следните звања и чинови: милиционер, водник, постар водник, потпоручник, поручник, капетан, капетан прва класа, мајор, потполковник, полковник и генерал на милиција.

Службениците на милицијата се еднообразно униформирани.

Член 73

Службениците на стража на казнено-поправните установи се распоредуваат во следните звања: стражар, постар стражар, надзорник на стража и заповедник на стража.

Член 74

Унапредувањето во звања и чинови на службеници на милицијата односно на стражата на казнено-поправните установи се врши според времето поминато во служба, стручната и школската спрема и покажаниот успех во вршењето на службата.

Поблиски прописи за условите за унапредување во звања и чинови од чл. 72 и 73 на овој закон донесува Сојузниот извршен совет.

Член 75

Унапредувањето на службеници во звања и чинови во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и органите и установите што на него непосредно му се подредени, го врши сојузниот секретар за внатрешни работи.

Сојузниот извршен совет го назначува генералот на милиција во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи на предлог од сојузниот секретар за внатрешни работи.

Унапредувањето на службеници на органите на внатрешните работи во републиката во звања и чинови го врши старешината на републичкиот орган на внатрешните работи.

Републичкиот извршен совет го назначува генералот на милиција во републичкиот орган за внатрешни работи на предлог од старешината на републичкиот орган на внатрешните работи.

Член 76

За службениците на органите на внатрешните работи што носат униформа а немаат чинови и звања, можат да се воведуваат функционални ознаки.

Поблиски прописи за функционалните ознаки донесува сојузниот секретар за внатрешни работи.

Член 77

Решенијата за работните односи на службениците на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и на органите и установите што му се непосредно подредени ги донесува сојузниот секретар за внатрешни работи.

3. Стручно образование

Член 78

Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и републичките органи за внатрешни работи се должни да се грижат за стручното оспособување и усовершување на службениците на органите на внатрешните работи.

Член 79

За стручното образование на службениците на органите на внатрешните работи можат да се основаат посебни училишта и да се формираат курсеви и семинари.

Училиштата за стручно образование за службениците на органите на внатрешните работи се основаат со закон, со кој се определуваат рангот и правецот на училиштето, траењето на школувањето и условите за прием на слушатели.

Член 80

Програмата и планот на наставата во училиштата и на курсевите за предметите по службата на државната безбедност ги одобрува сојузниот секретар за внатрешни работи.

Член 81

За време на посетувањето на стручните училишта и курсеви службениците на органите на внатрешните работи имаат право на надоместок во височина на личниот доход што би им припаѓал според прописите за распределба на личниот доход, како и сите други права од работниот однос и социјалното осигурување што ги имаат службениците на органите на внатрешните работи.

Член 82

Службеник на органите на внатрешни работи што посетувал стручно училиште и за времето на школувањето ги користел правата од членот 81 на овој закон, е должен по завршеното школување да помине на работа во органот на внатрешните работи чиј службеник е тој најмалку двапати онолку време колку што минал на школување.

Ако службеникот не ја исполни обврската од ставот 1 на овој член, тој е должен да ги надомести трошоците на школувањето.

4. Посебни должности

Член 83

При вршењето на доверената службена работа, службеникот или работникот на органот на внатрешните работи смее да ја напушти доверената работа само заради неопходно извршување на поважна службена работа.

Кога интересот на службата го бара тоа, службеникот или работникот е должен да ја изврши службената работа и во работното време. Надоместокот за прескувремената работа на определени службеници и работници може да се утврди и во напуштен износ.

Член 84

Овластените службеници од членот 55 на овој закон се должни да ја извршат службената работа и кога извршувањето на службената работа е сврзано со опасност по животот.

Член 85

Службениците и работниците на органите на внатрешните работи се должни да ги извршуваат

сите наредби на претпоставените старешини издадени заради вршење на службата, освен оние со кои се наредува извршување на дејствие што претставува кривично дело.

Ако по наредба на старешината службеникот или работникот извршил дејствие што претставува кривично дело, одговорни се и старешината и службеникот односно работникот.

Член 86

Службениците и работниците на органите на внатрешните работи се должни да ја чуваат службената тајна.

Службениците и работниците се должни да ја чуваат службената тајна и по престанокот на службата.

Член 87

Како службена тајна, во смисла на овој закон, се сметаат:

1) податоците и документите што се однесуваат на работата на службата на државната безбедност;

2) податоците за внатрешната организација на службата на државната безбедност и за систематизацијата на работните места во организационите единици што вршат работи на државната безбедност;

3) извештаите, статистичките и други податоци и евиденции наменети за интерна употреба на органите на внатрешните работи;

4) податоците и известувањата за мерките и дејствијата што ги подготвуваат органите на внатрешните работи;

5) нацртите на прописи, извештаите и други податоци од областа на внатрешните работи што се подготвуваат за собранијата на општествено-политичките заедници и нивните политичко-извршни органи, ако со акт на тие органи или од страна на старешината на органот на внатрешните работи се назначени како службена тајна;

6) податоците и документите назначени како службена тајна во други државни органи и во работни и други организации што вршат јавни овластувања;

7) други податоци и документи чие соопштување на неовластено лице би можело да го осуети извршувањето на службената работа или би било од штета по општиот интерес или интересот на поединец.

Член 88

Сојузниот секретар за внатрешни работи донесува поблиски прописи за чување на службена тајна и за чување и користење на архивските материјали и документи што претставуваат службена тајна во органите на внатрешните работи.

Член 89

Старешината надлежен за назначување може да ослободи службеник или работник од должноста да ја чува службената тајна само ако тоа го бара потребата на судската постапка.

По престанокот на службата ослободување од должноста да ја чува службената тајна може да даде и старешината на органот во чија надлежност спаѓа работата на која се однесува тајната.

Ослободување од должноста да се чува службената тајна која се однесува на работите од исклучива надлежност на федерацијата може да даде само сојузниот секретар за внатрешни работи.

5. Одговорност

Член 90

За кривичните дела што ќе ги сторат во вршењето на службената должност службениците и работниците на органите на внатрешните работи одговараат пред судовите од општа надлежност според општите прописи.

Член 91

За дисциплинските неуредности на службениците и работниците на органите на внатрешните

работи решава старешината на органот, а за дисциплинските неуредности на службениците и работниците на милицијата — старешината на организационата единица на милицијата.

За дисциплинските неуредности на старешината на општинскиот орган на внатрешните работи решава старешината на околинскиот орган на внатрешните работи, а за дисциплинските неуредности на старешината на околинскиот орган на внатрешните работи — старешината на републичкиот орган на внатрешните работи.

Против решението за казна за дисциплинска неуредност може да му се изјави жалба непосредно на повисокиот старешина односно на старешината на непосредно повисокиот орган на внатрешните работи.

Против решението на сојузниот секретар за внатрешни работи или старешината на републичкиот орган на внатрешните работи за казна за дисциплинска неуредност може да му се изјави жалба на дисциплинскиот суд на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи односно на дисциплинскиот суд на републичкиот орган на внатрешните работи.

Член 92

За дисциплинските престапи на службениците и работниците на органите на внатрешните работи решаваат дисциплинските судови, што се основаат во секој орган на внатрешните работи. Решение за основање дисциплински суд донесува старешината на органот.

Со решение на сојузниот секретар за внатрешни работи можат да се основат дисциплински судови и во поверенствата за контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница.

Со решение на сојузниот секретар за внатрешни работи односно старешината на републичкиот орган на внатрешните работи можат да се основат дисциплински судови и во казено-поправни установи, посебни единици на милицијата и во училишта за стручно образование на службениците на органите на внатрешните работи.

Член 93

За дисциплинските престапи што ќе ги изврши старешината на општинскиот орган на внатрешните работи, како и за дисциплинските престапи што ќе ги извршат службениците на општинскиот орган на внатрешните работи во вршењето на работите на службата на државната безбедност, е надлежен дисциплинскиот суд на околинскиот орган на внатрешните работи.

За дисциплинските престапи што ќе ги изврши старешината на околинскиот орган на внатрешните работи и старешината на организационите единици што вршат работи на службата на милицијата и на службата за сузбивање на криминалитетот, како и за дисциплинските престапи што ќе ги извршат службениците на околинскиот орган на внатрешните работи во вршењето на работите на службата на државната безбедност, е надлежен дисциплинскиот суд на републичкиот орган на внатрешните работи.

Член 94

По жалбата против одлуката на дисциплинскиот суд решава во втор степен дисциплинскиот суд на органот на внатрешните работи од пошироката општествено-политичка заедница, а против одлуката на дисциплинскиот суд во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи решава сојузниот виши дисциплински суд.

По жалбата против одлуката на дисциплинскиот суд од членот 92 ст. 2 и 3 на овој закон решава во втор степен дисциплинскиот суд на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи односно дисциплинскиот суд на републичкиот орган на внатрешните работи.

Член 95

Старешината на републичкиот орган на внатрешните работи може да поднесе барање за поведување дисциплинска постапка против службеник на

околинскиот или општинскиот орган на внатрешните работи, ако надлежниот старешина не повел постапка. Ова барање може да го поднесе старешината на околинскиот орган на внатрешните работи во поглед на службеник на општинскиот орган на внатрешните работи.

Сојузниот секретар за внатрешни работи може да предложи поведување дисциплинска постапка против службениците на органот на внатрешните работи во републиката што вршат работи од исклучивата надлежност на федерацијата.

Член 96

Ако дисциплинскиот суд одлучи да се исклучи јавноста од претресот, обвинетиот може да го брани само службеник или работник на органот на внатрешните работи што обвинетиот ќе го одбере за бранител.

6. Погреб и парична помош

Член 97

Службеник или работник на органите на внатрешните работи што во вршењето на задачите на службата на внатрешните работи или по повод вршењето на такви задачи ќе го загуби животот, ќе се погребне на трошок на органот на внатрешните работи чиј службеник односно работник бил, во место што ќе го определи неговото семејство.

Во случајот од ставот 1 на овој член на семејството што го издржувал загиналиот службеник или работник му припаѓа еднократна парична помош чија височина ја определува сојузниот секретар за внатрешни работи. Износот на оваа помош не може да биде почал од износот на вкупните примања што службеникот или работникот ги остварил во службата за последните 6 месеци, ниту поголем од вкупните примања остварени за последната година. Оваа помош се исплатува од средствата на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

Со одредбите на ст. 1 и 2 од овој член не се засегнува во правата на службениците и работниците предвидени со прописите за социјалното осигурување.

VI. ПРАВНА И ДРУГА ПОМОШ И СОРАБОТКА СО ДРУГИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Член 98

Органите на внатрешните работи се должни да им укажуваат правна помош на други државни органи според прописите што таква помош предвидуваат.

Органите на внатрешните работи се должни да им укажат правна помош и на работните и други организации според прописите за управната постапка, кога овие организации врз основа на закон вршат јавни овластувања.

Член 99

Органите на внатрешните работи се должни да укажуваат помош за да се обезбеди извршување на работите што спаѓаат во надлежност на други државни органи, ако при извршувањето на тие работи извршување на работите од членот 99 на овој пор може оправдано да се очекува.

Одредбата на ставот 1 од овој член се однесува и на обезбедувањето извршување на управните дејствија на работните и други организации што тие ги вршат врз основа на јавно овластување.

Член 100

Барањето за укажување помош за да се обезбеди извршување на работите од членот 99 на овој закон му се поднесува, по правило, на општинскиот орган на внатрешните работи.

Ако е потребно извршувањето на таква работа да се обезбеди на територијата на две или повеќе општини, околии или републики, барањето му се поднесува на околинскиот односно републичкиот орган на внатрешните работи или Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

Старешината на органот на внатрешните работи на кој му е поднесено барањето за укажување помош го определува начинот и средствата за укажување помош.

Член 101

Во работите на кривично гонење органите на внатрешните работи се должни да постапуваат по барањата што судовите и јавните обвинителства им ги упатуваат во согласност со нивните овластувања утврдени со закон.

Барањето за укажување помош судовите и јавните обвинителства му го упатуваат на општинскиот орган на внатрешните работи, а во итни случаи — и непосредно на службата на милицијата.

Член 102

Органите на внатрешните работи, инспекторатите и други државни органи се должни да соработуваат меѓусебно и едни на другите да им укажуваат помош, а особено во поглед на заштитата на општествениот имот, откривањето на кривичните дела, стопанските престапи и прекршоци, како и во поглед на пронаоѓањето и фаќањето на сторителите на кривични дела.

Ако некој од органите од ставот 1 на овој член во вршењето на работите од својата надлежност узнеае за противправно дејствије по кое за водењето на постапката е надлежен друг орган на управата, тој е должен веднаш да го извести за тоа тој орган.

Член 103

Кога врз основа на посебни прописи определениот орган или организација одржува ред на одредено подрачје, или при користење на определени објекти, или на масовни приредби, органите на внатрешните работи се должни да соработуваат со тие органи и организации и да им укажуваат помош во одржувањето на редот.

Органите и организациите од ставот 1 на овој член се должни да им укажуваат помош на органите на внатрешните работи кога тие вршат работи од својата надлежност на подрачјето, објектот или масовната приредба на која овие органи или организации го одржуваат редот.

Член 104

Работните и други организации можат, во согласност со собранието на општината, да организираат служба за обезбедување на имотот што го управуваат, чии припадници би биле вооружени со огнено оружје (во понатамошниот текст: служба за обезбедување).

Работните и други организации можат под условите од ставот 1 на овој член да организираат заедничка служба за обезбедување имот.

Работите на службата за обезбедување имот ги вршат чувари, а можат да ги вршат и одделни службеници и работници што се во работен однос со организацијата.

Работните и други организации можат за потребите на службата за обезбедување имот да набавуваат и да држат оружје и муниција, а лицата што вршат работи на службата за обезбедување имот — да држат и да носат оружје и муниција, според одредбите на Законот за набавување, држење и носење на оружје.

Лицата што вршат работи за обезбедување имот смеат да го употребат огненото оружје само под условите од членот 65 став 1 точ. 5 и 6 на овој закон.

Лицата што вршат работи на службата за обезбедување имот се должни да ги извршуваат наредбите што за вршење на таа служба им ги издаваат органите на внатрешните работи во рамките на својата надлежност.

Поблиски прописи за организацијата и вршењето на службата за обезбедување имот, како и за вооружувањето на лицата што вршат работи на таа служба, донесува сојузниот секретар за внатрешни работи.

VII. ПРАЗНИК НА СЛУЖБАТА ЗА ВНАТРЕШНА БЕЗБЕДНОСТ

Член 105

Тринаесетти мај, ден кога во 1944 година со Наредбата на Врховниот командант на НОВ и ПОЈ бр. 9 е основано Одделението за заштита на народот, се прогласува за празник на службата за внатрешна безбедност.

На денот Тринаесетти мај не работат органите и установите што вршат работи на внатрешната безбедност.

Член 106

Се установуваат парични награди за најдобри работи што обработуваат теми сврзани за службата на внатрешната безбедност — во областа на научно-истражувачките, книжевните, драмските и филмските остварувања.

Овие награди носат назив: „Тринаесеттомајски награди“ и се доделуваат, по правило, секоја година на денот на празникот Тринаесетти мај.

Член 107

Паричните средства за исплата на Тринаесеттомајските награди се обезбедуваат во сојузниот буџет.

Бројот на Тринаесеттомајските награди и нивната височина ја утврдува сојузниот секретар за внатрешни работи во границите на средствата утврдени со буџетот.

Член 108

Поблиски прописи за начинот на доделување на овие награди донесува сојузниот секретар за внатрешни работи.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 109

Се овластува сојузниот секретар за внатрешни работи да донесе поблиски прописи:

1) за вршењето на службата, вооружувањето и опремата на свластените службеници на органите на внатрешните работи и службениците на поверенствата за контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница;

2) за средствата и начинот на одржување на комуникационите врски помеѓу Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и органите на внатрешните работи во републиката;

3) за внатрешната организација на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и органите и установите што врз основа на закон вршат определени внатрешни работи и непосредно му се подредени;

4) за основните начела на организацијата на органите на внатрешните работи во републиката заради вршење работите од исклучивата надлежност на федерацијата и работите од интерес за целата земја;

5) за водењето на статистиката и евиденцијата и за начинот на известување за извршувањето на сојузните закони и други сојузни прописи од областа на внатрешните работи;

6) за начинот на потрошокот и за контролата на располагањето со финансиските средства во органите на внатрешните работи што ги обезбедува федерацијата.

Член 110

Работите на непосредно извршување на законите и други прописи од областа на внатрешните работи што со досегашните прописи се ставени во надлежност на републичките и околиските органи на внатрешните работи, остануваат и понатаму во нивната надлежност до усогласувањето на тие прописи со Уставот.

Член 111

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за органите на внатрешните работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/56) и одредбите на други прописи што се во спротивност со одредбите на овој закон.

Член 112

За непосредно извршување на законите и други прописи од областа на внатрешните работи за чие извршување со овој закон е определена надлежноста на општинскиот орган на внатрешните работи, општините се должни да го формираат овој орган со соодветните служби до 31 март 1965 година.

До формирањето на општинскиот орган на внатрешните работи околинскиот орган на внатрешните работи ќе ги врши работите што со досегашните прописи се ставени во негова надлежност.

Започнатите работи околинскиот орган на внатрешните работи е должен да ги заврши и по истекот на рокот од ставот 1 на овој член.

Член 113

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1965 година.

632.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА САМОУПРАВУВАЊЕТО НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА**

Се прогласува Општиот закон за самоуправувањето на работните луѓе во органите на управата, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 18 ноември 1964 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 18 ноември 1964 година.

П.Р. бр. 91

20 ноември 1964 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

О П Ш Т ЗА К О Н**ЗА САМОУПРАВУВАЊЕТО НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА****Член 1**

Самоуправувањето на работните луѓе во органите на управата се остварува во согласност со начелата од овој закон.

Член 2

Работните луѓе во органите на управата имаат право и должност при остварувањето на самоуправувањето да ги уредуваат внатрешните односи во органот, а особено во согласност со закон да одлучуваат за распределба на средствата и за личните доходи, да одлучуваат за внатрешната организација на органот, да обезбедуваат услови за свое стручно усовршување, да се грижат за подобрување условите на работата, да уредуваат други меѓусебни односи и да решаваат за прашањата на својата економска положба.

Член 3

Правата на самоуправувањето за прашањата од внатрешните односи, работните луѓе во органите на управата ги остваруваат со самостојно одлучување, со одлучување во согласност со старешината на органот и со давање мислења и предлози на старешината на органот.

Со прописите на општествено-политичката заедница, во согласност со закон и со природата на дејноста на органот на управата, се определува за кои прашања од областа на внатрешните односи работната заедница одлучува самостојно, за кои пра-

шања одлучува во согласност со старешината на органот на управата, односно за кои прашања старешината на органот одлучува самостојно. Со тие прописи се определува и постапка за случај кога не ќе се постигне согласност помеѓу работната заедница и старешината на органот.

Правото на самоуправувањето работните луѓе го остваруваат со донесување општи акти како и со одлучување за поединечни случаи од внатрешните односи во органот на управата.

Член 4

Работната заедница во органите на управата ја сочинуваат сите работни луѓе што работат во органот на управата.

Член 5

Самоуправувањето во органите на управата работните луѓе го остваруваат непосредно.

Определени права на самоуправување врши советот на работната заедница кога е тоа предвидено со закон или со правилник на органот на управата.

Член 6

Со правилникот на органот на управата, во согласност со закон, може да се предвиди работната заедница остварувањето на определени права на самоуправувањето да им го довери на работните луѓе во работните единици на органот. Со правилникот се утврдуваат и односите помеѓу работната заедница на органот на управата и работната заедница на работната единица.

Член 7

Ако работната заедница во органот на управата има помалку од четири члена, нејзините права и должности можат, во согласност со начелата од овој закон, да се утврдуваат со спогодба помеѓу работната заедница и собранието на општествено-политичката заедница или органот што ќе го определи собранието.

Член 8

Советот на работната заедница го избираат работните луѓе од својата средина.

Со закон може да се пропише старешината на органот на управата да биде член на советот на работната заедница според својата положба. Во таков случај со законот се определуваат правата и должностите на старешината на органот согласно со членот 3 став 2 од овој закон.

Член 9

Бројот на членовите на советот на работната заедница, начинот на нивното избирање и отповикување и времето на кое се избираат членовите на советот на работната заедница се утврдуваат со закон.

Член 10

Начелата од овој закон се однесуваат и на судовите и јавните обвинителства, како и на стручните служби на собранијата на општествено-политичките заедници и нивните органи.

Член 11

Со прописи на општествено-политичката заедница може да се определи органите на управата на општинското односно околинското собрание да се сметаат како еден орган во смисла на овој закон.

Член 12

Начелата од овој закон не се однесуваат на војните и граѓанските лица во Југословенската народна армија.

Член 13

Самоуправувањето на работните луѓе во општествено-политичките организации и здруженијата се утврдува со општи акти на тие организации, согласно со начелата од овој закон.

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

633.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА

Се прогласува Основниот закон за средствата за работа на органите на управата, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 18 ноември 1964 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 18 ноември 1964 година.

П. Р. бр. 92
20 ноември 1964 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Средствата за работа на органите на управата се утврдуваат во согласност со одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на закон.

Член 2

Средствата за работа на органите на управата ги сочинуваат средствата за вршење редовна дејност, средствата на опрема и, во случаите предвидени со овој закон, средствата за посебни намени.

Паричните средства за работа на органите на управата се обезбедуваат во буџетот на општествено-политичката заедница.

Член 3

Средствата за вршење редовна дејност органите на управата ги остваруваат според постигнатите резултати на работата зависно од сложеноста и обемот на задачите што ги вршат, како и од нивната улога во развивањето на општествената производност на трудот и социјалистичките општествени односи.

Средствата за вршење редовна дејност што им припаѓаат на органите на управата се усогласуваат со движењето на производноста на трудот и личните доходи на работните луѓе во работните организации.

Член 4

При утврдувањето на средствата за вршење редовна дејност на органите на управата ќе се води посебно сметка за потребата од несмеќавано функционирање на службите од чија работа зависи остварувањето на правата на граѓаните и работните организации.

Член 5

Органите на управата самостојно располагаат со средствата за вршење редовна дејност.

Член 6

Средствата на опрема им се обезбедуваат на органите на управата во предмети или во пари за набавка на опрема.

Паричните средства што во буџетот се обезбедуваат за опрема се сметаат како средства за посебни намени.

Член 7

Општествено-политичката заедница може на органите на управата за подмирување определени општествени потреби или извршување определени задачи да им додели средства за посебни намени, согласно со нивната дејност.

Средствата за посебни намени се користат и со нив се располага на начинот утврден со прописите и актот со кој се обезбедуваат средствата.

Член 8

Органите на управата можат да имаат и средства за заедничка потрошувачка и средства на резерва.

Член 9

Органите на управата се должни средствата за работа да ги користат така што да обезбедат што целосно вршење на своите функции односно подмирување определени општествени потреби и извршување определени задачи.

Во користењето на средствата за работа, работната заедница на органот на управата има определени права и должности утврдени со закон и прописи донесени врз основа на закон.

Член 10

Средствата за вршење редовна дејност се распоредуваат со финансискиот план на одделни намени врз основа на правилникот на органот на управата, во согласност со законот.

Член 11

Конечната распределба на средствата за вршење редовна дејност се врши со завршната сметка на органот на управата.

Член 12

Личните доходи на работните луѓе во органите на управата се утврдуваат во согласност со начелото за распределба според трудот.

Во спроведувањето на начелото за распределба според трудот на работните луѓе во органите на управата им припаѓа за еднаква работа еднаков личен доход.

Во остварувањето на ова начело органите на управата соработуваат меѓусебно и со заинтересираните општествено-политички организации.

Член 13

Во органите на управата се формира фонд на опрема, а можат да се формираат и фонд за заедничка потрошувачка и резервен фонд.

Член 14

Средствата за посебни намени се распоредуваат, по правило, со претсмтката за користење на тие средства, во согласност со актот на општествено-политичката заедница со кој се утврдуваат тие средства.

Член 15

Собранието на општествено-политичката заедница врши надзор над политиката на распределба на средствата за работа на органите на управата и обезбедува потребна контрола.

Контрола на законитоста на користењето и распределбата на средствата за работа на органите на управата врши Службата на општественото книговодство во согласност со законот.

Член 16

Одредбите од овој закон се применуваат и на судовите, јавните обвинителства и стручните служби на собранијата на општествено-политичките заедници и нивните органи.

Одредбите од овој закон се применуваат на органите на внатрешните работи, ако со посебен сојузен закон не е определено поинаку.

Одредбите од овој закон не се однесуваат на Југословенската народна армија.

II. СРЕДСТВА ЗА ВРШЕЊЕ РЕДОВНА ДЕЈНОСТ**Член 17**

Средствата за вршење редовна дејност што ги користат органите на управата се обезбедуваат, по правило, во буџетот на општествено-политичката заедница.

Собранието на општествено-политичката заедница може да пропише приходите што органите на управата ги остваруваат со вршење на својата дејност или дел од тие приходи, да се користат како средства за вршење на редовната дејност на органите.

Член 18

Средствата за вршење редовна дејност му се утврдуваат на органот на управата во единствен износ.

Височината на средствата од ставот 1 на овој член се утврдува според програмата за работа која ги опфаќа задачите врз основа на пропишаниот делокруг и задачите што органот на управата ги извршува за потребите на собранието на општествено-политичката заедница и неговите политичко-извршни органи.

Органите на управата се должни на собранието на општествено-политичката заедница да му ја поднесуваат потребната документација за видот, сложеноста и обемот на задачите, за кадрите, условите за работа и другите околности што се од влијание за утврдување на височината на средствата и за примена на начелото дека на работниците за еднаква работа им припаѓа еднаков личен доход.

Член 19

Ако во основа не се менуваат задачите и условите под кои во буџетот на општествено-политичката заедница еднаш се утврдени средствата за вршење на редовната дејност, а програмата за работа редовно се извршува, така утврдените средства, по правило, се постојани средства на органот на управата.

Средствата утврдени според ставот 1 од овој член редовно се усогласуваат со движењето на личните доходи и соодветните фондови во работните организации, согласно со членот 3 став 2 од овој закон.

Член 20

Средствата за вршење редовна дејност се зголемуваат или се намалуваат ако поради изменети задачи или услови за работа позначително се зголемува или намалува бројот на работниците во органот на управата, односно се зголемуваат или намалуваат неговите материјални расходи.

Кога врз основа на прописи се пренесуваат задачи од еден орган на управата врз друг, а се исполнети условите од ставот 1 на овој член, со пренесувањето на задачите се пренесува, по правило, и соодветен дел од средствата.

Член 21

Измени на височината на средствата за вршење редовна дејност во смисла на членот 19 став 2 и членот 20 од овој закон, собранието на општествено-политичката заедница може да врши и во текот на годината.

При донесувањето на одлука за измена на височината на средствата, за вршење на редовната дејност, собранието на општествено-политичката заедница ќе земе предвид дали се во прашање привремени или трајни промени во задачите.

Ако во смисла на одредбите од ст. 1 и 2 на овој член на органот на управата му се намалуваат средствата, собранието на општествено-политичката заедница ќе води сметка поради ова намалување да не се доведе во прашање редовното функционирање на службата.

Член 22

Сите одлуки за утврдување и промени во височината на средствата за вршење редовна дејност на

органите на управата се засноваат и врз оценка дали одделни органи на управата ја вршеле својата дејност во согласност со основните цели, насоките и задачите и дали и во која мера со својата работа придонесле за развивање на општествената производност на трудот и социјалистичките општествени односи.

Член 23

Ако е во смисла на членот 17 став 2 на овој закон пропишано приходите што органот на управата ги остварува сам да се користат како средства за вршење редовна дејност, тие средства сочинуваат составен дел на средствата што му се утврдуваат на органот на управата според членот 18 на овој закон.

Член 24

Органите на управата, по правило, не можат да се занимаваат со стопанска дејност.

Ако орган на управата се занимава и со стопанска дејност, е должен да организира посебна работна единица за таа дејност и во своето книговодство посебно да го искажува работњето на таа работна единица.

Во случајот од ставот 2 на овој член органот на управата е должен да ги пресметува и плаќа обврските спрема општествената заедница според прописите што важат за стопанските организации на односната дејност, ако со сојузен пропис не е определено поинаку.

III. СРЕДСТВА НА ОПРЕМА**Член 25**

Средствата на опрема се состојат од подвижни предмети, како и од парични средства внесени во фондот на опремата на органот на управата.

Паричните средства за набавка на опрема се обезбедуваат, по правило, во буџетот на општествено-политичката заедница, како средства за посебни намени.

Паричните средства за набавка на опрема можат да се формираат и од средствата за вршење редовна дејност на органот на управата според завршната сметка, како и од приходите или дел од приходите што ги остварува органот на управата со својата дејност, а за кои собранието на општествено-политичката заедница пропишало да се користат за тие цели.

Член 26

Подвижни предмети што сочинуваат средства на опрема се инвентарот и други подвижни предмети што на органот на управата му служат за вршење на неговата дејност и чии век на траење под нормални услови за користење е подолг од една година.

Сојузниот извршен совет може да пропише и други услови под кои подвижните предмети сочинуваат средства на опрема.

Член 27

Органот на управата е должен да се грижи за одржување на предметите на опремата, да ги осигурува во височината на нивната вредност и да води евиденција по нивната вредност.

Член 28

Со прописи на општествено-политичката заедница може да се воведат амортизација на предмети на опрема.

Член 29

Органот на управата може вршењето правото за користење подвижни предмети на опрема да го пренесе врз друг орган на управата од иста општествено-политичка заедница, по спогодба со овој орган.

Пренесувањето на вршењето на право за користење подвижен предмет на опрема се врши, по правило, без надоместок.

Член 30

Органот на управата може подвижен предмет на опрема да продаде или даде на послуга или во закуп на орган на управата на друга општествено-политичка заедница, на работна и друга организација и здружение на граѓани.

Предмет што не може да се продаде на државен орган, работна или друга организација односно здружение на граѓани, може да се продаде на граѓанин или граѓанско-правно лице само врз основа на наддавање, ако според прописите тие можат да се здобијат со сопственост врз таков предмет.

Член 31

За прибавување, пренесување на правото за користење, за продажба и давање на послуга или во закуп подвижни предмети на опрема одлучуваат старешината на органот на управата и советот на работната заедница, во согласност со важечките прописи.

Одлуката од ставот 1 на овој член може да ја донесе и собранието на општествено-политичката заедница.

Член 32

Органот на управата може да расходуват подвижни предмети на опрема ако тие поради дотраеност или другите причини станале неупотребливи.

Член 33

Орган на управата може предмети на опремата да користи заеднички со орган на управата од иста или друга општествено-политичка заедница како и со работни и други организации.

Во случајот од ставот 1 на овој член заедничкото користење на предметите на опрема се утврдува со договор.

Собранието на општествено-политичката заедница или органот што ќе го овласти тоа може да определи заедничко користење како и начин на користење на предмети на опремата од страна на органот на управата на таа општествено-политичка заедница.

Член 34

Фондот на опремата на орган на управата го сочинува вредноста на подвижните предмети на опрема што служат за работа на органот на управата, како и паричните средства внесени во фондот на опремата.

Член 35

Покрај паричните средства од членот 25 ст. 2 и 3 на овој закон, во фондот на опремата се внесуваат и паричните средства добиени со продажба односно со давање во закуп предмети на опрема, ако со пропис на општествено-политичката заедница не е определено поинаку.

Ако е со пропис на општествено-политичката заедница почедена амортизација на предмети на опрема, средствата на амортизацијата се внесуваат во фондот на опремата.

Член 36

За употребата на паричните средства од фондот на опремата одлучуваат старешината на органот на управата и советот на работната заедница, во согласност со прописите.

Член 37

Паричните средства на фондот на опремата можат органите на управата да ги здружуваат со соодветни средства на други органи или организации заради заедничко користење. Односите што ќе настанат со вакво здружување на средствата се регулираат со договор.

Собранието на општествено-политичката заедница може да пропише задолжително здружување на определени парични средства од фондот на опремата.

Член 38

Паричните средства на фондот на опремата се држат кај банката на сметката на издвоените средства на органот на управата.

Член 39

Ако со акт на општествено-политичка заедница му се даваат на користење на орган на управата и неподвижни предмети, согласно ќе се применуваат одредбите од чл. 25 до 38 на овој закон, освен одредбите за пренесување на правото за користење, за давање во закуп и за продажба.

Член 40

Преносот на вршењето на правото за користење, давањето во закуп и продажбата на неподвижни предмети дадени на орган на управата на користење, се врши според прописите на општествено-политичката заедница, во согласност со законот.

IV. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

Член 41

Средства за посебни намени можат да му се обезбедат на орган на управата:

1) за подмирување определени потреби или извршување задачи што се врзани со дејноста на органот на управата, а кои не спаѓаат во неговата редовна дејност (функционални расходи);

2) за финансирање определени нестопански инвестиции од општо значење за општествено-политичката заедница, кога правата на инвеститор се пренесуваат врз орган на управата;

3) за набавка на опрема;

4) за формирање средства за заедничка потрошувачка.

Член 42

Средствата за посебни намени се обезбедуваат, по правило, во буџетот на општествено-политичката заедница.

Собранието на општествено-политичката заедница може да определи приходите што органите на управата ги остваруваат вршејќи ја својата дејност или дел од тие приходи да се користат како средства за посебни намени.

Член 43

Средствата за посебни намени можат да се користат непосредно од буџетот, да се пренесат заради користење на посебна сметка или да се внесат во определен фонд на органот на управата.

Со акт на општествено-политичката заедница се определуваат поблиските услови и начинот на користење на средствата според ставот 1 од овој член.

V. СРЕДСТВА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА

Член 44

Средствата за заедничка потрошувачка на органот на управата се состојат од неподвижни и подвижни предмети на општествен стандард за потребите на членовите на работната заедница, како и од парични средства внесени во фондот за заедничка потрошувачка и наменети за изградба и набавка на такви објекти и предмети и за задоволување други заеднички потреби на членовите на работната заедница.

Член 45

Паричните средства за заедничка потрошувачка се формираат од средствата што за овие цели собранието на општествено-политичката заедница може да му ги додели на органот на управата од буџетот, од средствата за вршење редовна дејност на органот на управата според завршната сметка, како и од приходите или од дел од приходите што ги остварува органот на управата со својата дејност, а за кои собранието на општествено-политичката заедница пропишало да се користат за овие цели.

При доделувањето на паричните средства за заедничка потрошувачка на органот на управата, општествено-политичката заедница ќе води сметка за потребата од уедначување на општествено-економската положба на работните луѓе.

Член 46

На средствата за заедничка потрошувачка согласно се применуваат одредбите од чл. 27 до 30, 32, 35 и 40 од овој закон.

Член 47

За прибавување, за преносот на вршењето на правото за користење, за продажба, давање на послуга или во закуп и за расходување подвижни предмети од заедничката потрошувачка одлучува советот на работната заедница, во согласност со законот.

Член 48

Фондот на заедничката потрошувачка на органот на управата го сочинуваат вредноста на подвижните и неподвижните предмети на заедничката потрошувачка, како и паричните средства внесени во фондот.

Член 49

Покрај паричните средства од членот 45 став 1 на овој закон, во фондот на заедничката потрошувачка се внесуваат и паричните средства остварени со продажба или со давање во закуп на предмети на заедничката потрошувачка, ако со пропис на општествено-политичката заедница не е определено поинаку.

Ако е со прописи воведена амортизација на предмети на заедничката потрошувачка, средствата на амортизацијата се внесуваат во фондот на заедничката потрошувачка.

Член 50

Паричните средства од фондот на заедничката потрошувачка што произлегуваат од продажба, закуп и амортизација на предмети на заедничката потрошувачка, можат да се користат само за изградба и набавка на објекти и други предмети на заедничката потрошувачка.

Член 51

Паричните средства од фондот на заедничката потрошувачка не можат да се користат за лични доходи на работниците во органот на управата.

Член 52

За здружување на паричните средства од фондот на заедничката потрошувачка согласно се применуваат одредбите на членот 37 од овој закон.

Член 53

Паричните средства од фондот на заедничката потрошувачка се држат кај банката на сметката на издвоените средства на органот на управата.

Член 54

За користењето на средствата на заедничката потрошувачка одлучува советот на работната заедница во согласност со законот.

VI. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВАТА

Член 55

Средствата на резервата на органот на управата се формираат и се користат за намените и на начинот што се определени со законот.

Средствата на резервата можат да се формираат како средства на текушта резерва во финансискиот план за покривање на непредвидени и недоволно предвидени потреби за вршење на редовната дејност или како средства на постојана резерва.

Со правилникот на органот на управата можат, во согласност со законот, поподробно да се утврдат намената и начинот на користењето на средствата на резервата.

Член 56

Ако според членот 55 став 2 на овој закон кај орган на управата се формираат средства на постојана резерва, таквите средства се внесуваат во резервниот фонд на органот на управата.

Средствата на резервниот фонд се држат кај банката на сметка на издвоените средства на органот на управата.

VII. ЛИЧНИ ДОХОДИ

Член 57

Секој орган на управата е должен да пропише основи и мерила според кои ќе се утврдува личниот доход на работниците, зависно од нивниот придонес во остварувањето на резултатите од работата на работната единица и на органот како целина.

Член 58

Основите и мерилата за утврдување на личните доходи се определуваат така што во нив да дојдат до израз сложеноста и значењето на работите, одговорноста и условите на работата, стручната способност потребна за вршење на работите, како и други фактори што се од влијание за распределбата според резултатите на трудот.

Член 59

Личните доходи на работните луѓе во органите на управата на секоја општествено-политичка заедница се усогласуваат со личните доходи на работниците на соодветни работи во работните организации.

Член 60

Основот за пресметување на личниот доход според резултатите на трудот во органите на управата се утврдува за секој работник поединечно, и за тоа им се издава решение.

Член 61

Пресметувањето и исплатувањето на личните доходи на работниците во органите на управата се вршат во вид на аконтација во периодите определени со правилникот на органот на управата.

Конечното пресметување на личните доходи на работниците се врши по донесувањето на завршната сметка.

Член 62

Ако тоа ѝ одговара на природата на задачите или се во прашање вонредни задачи и работи, органот на управата може со работниците да ја договара височината на личниот доход.

VIII. МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Член 63

Како материјални трошоци на органот на управата се сметаат:

- 1) трошоците за набавка потрошен материјал и ситен инвентар, огрев, осветление и одржување чистота на деловните простории, трошоците за поштенско-телеграфско-телефонски услуги, закуп и редовно одржување на деловните простории;
- 2) трошоците за набавка на стручни публикации и литература и за печатење службен материјал;
- 3) патните и други трошоци, според прописите за надоместите на тие трошоци;
- 4) трошоците за осигурување и одржување на средствата на опремата;
- 5) други трошоци потребни за вршење на редовната дејност на органот на управата.

Член 64

Како материјални трошоци на органот на управата се сметаат и средствата за амортизација на опремата, ако со акт на општествено-политичката заедница е пропишана амортизација на опремата.

Член 65

По исклучок од одредбите на чл. 63 и 64 од овој закон, собрание на општествено-политичката заедница може да пропише определени средства за

материјални трошоци да бидат заеднички за повеќе органи и да се користат на начинот и за целите предвидени со тој пропис.

IX. ПРАВИЛНИК НА ОРГАНОТ НА УПРАВАТА

Член 66

Со правилникот на органот на управата поблиску се регулираат и прашањата за распределба и користење на средствата за вршење на редовната дејност и на другите средства на органот на управата, во согласност со законот и со прописите донесени врз основа на закон.

Член 67

Согласно со одредбата на членот 66 од овој закон, со правилникот на органот поблиску се пропишуваат основите и мерилата според кои средствата за вршење на редовната дејност се распоредуваат со финансискиот план за лични доходи и други видови лични расходи, за материјални трошоци и за текуцната резерва.

Со правилникот на органот се пропишуваат и основите и мерилата според кои со завршната сметка се врши конечната распределба на средствата за вршење на редовната дејност.

Член 68

Со правилникот на органот може да се предвиди распределбата на средствата на одделни намени да се врши единствено за органот во целина или одвоено по работни единици или само дел од средствата за лични доходи да се распоредува на работните единици.

Член 69

Со правилникот на органот на управата се пропишуваат и основи за утврдување на личните доходи во согласност со својството и природата на работите на одделни работни места.

За таа цел правилникот содржи одредби за мерилата за утврдување резултатите од работата на работните единици; за основите за пресметување на личните доходи; за роковите во кои се врши привремено пресметување на личните доходи; за работните места и условите под кои може да се договара височината на личниот доход; за надоместоците и за височината на надоместоците.

Член 70

Одделни прашања во врска со распределбата и користењето на средствата за вршење на редовната дејност, прашања за користење други средства и прашања за основите и мерилата за утврдување на личните доходи, органите на управата можат да ги регулираат со посебни правилници.

X. ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА

1. Финансиски план

Член 71

Средствата за вршење на редовната дејност на органот на управата се распоредуваат на одделни намени со финансискиот план.

Член 72

Финансискиот план на органот на управата го донесуваат старешината на органот и советот на работната заедница.

Нацртот на финансискиот план советот на работната заедница задолжително го изнесува пред членовите на работната заедница.

Забелешките и предлозите од работната заедница на нацртот на финансискиот план задолжително се разгледуваат при неговото донесување.

Ако советот на работната заедница и старешината на органот на управата не постигнат согласност за финансискиот план, конечна одлука донесува собранието на општествено-политичката заедница односно органот што тоа ќе го определи.

До донесувањето на конечна одлука ќе се применува финансискиот план како ќе го утврди старешината на органот на управата.

Член 73

Финансискиот план се донесува пред почетокот на годината на која се однесува, а најдоцна 15 дена по донесувањето на буџетот на општествено-политичката заедница.

Финансискиот план се донесува за календарската година.

Ако финансискиот план не се донесе пред почетокот на годината затоа што буџетот на општествено-политичката заедница не е донесен пред почетокот на годината, финансирањето на органот на управата се врши привремено, и тоа најдолго за три месеци.

Привременото финансирање се врши сразмерно со користените средства во истите периоди според финансискиот план од измината година, а најмногу до една четвртина од вкупниот износ на средствата распоредени во тој план.

Член 74

Измени и дополнења на финансискиот план се вршат по иста постапка по која се донесува финансискиот план.

Со правилникот на органот на управата може да се предвиди да можат да се вршат измени на распоредот на материјалните расходи во итни случаи без претходно прибавено мислење од работната заедница.

Член 75

За законитата употреба на средствата според финансискиот план и на други средства на органот на управата е одговорен старешината на органот на управата како наредбодавец.

Старешината на органот на управата може, во согласност со закон и други прописи своето овластување на наредбодавец да го пренесе врз еден или повеќе помошни наредбодавци.

Покрај наредбодавецот, за законитата употреба на средствата од ставот 1 на овој член е одговорен и сметкопологачот во органот на управата.

2. Претсметка за користењето на средствата за посебни намени

Член 76

Средствата за посебни намени се распоредуваат со претсметката за користењето на тие средства, ако е во актот на собранието на општествено-политичката заедница со кој на органот на управата му се обезбедуваат тие средства определено да се донесува претсметка.

Член 77

Ако со актот со кој се определува за распоредот на средствата за посебни намени да се донесува претсметка, со истиот акт се определува и органот што ја донесува таа претсметка.

3. Завршна сметка

Член 78

Со завршната сметка на органот на управата, по подмирување на материјалните расходи и издвојување на средствата за подмирување на стасаните обврски, се врши конечна распределба на средствата за вршење на редовната дејност на лични расходи и на фондови.

Ако органот на управата не ги исполнил обврските за кои биле обезбедени средства, е должен да ги пренесе тие средства за истите намени во наредната година. Собранието на општествено-политичката заедница може да одлучи овие средства да се вратат во буџетот.

Член 79

Завршната сметка се донесува до крајот на јануари наредната година за изминатата година.

Завршната сметка се донесува по иста постапка како и финансискиот план на државен орган.

Член 80

Завршните сметки на органите на управата се прилагаат кон завршната сметка на буџетот на општествено-политичката заедница.

Органот на управата надлежен за работите на буџетот му дава на собранието на општествено-политичката заедница мислење и забелешки за завршните сметки на органите на управата, а посебно дали е распределбата според завршната сметка во согласност со мерилата според кои се утврдени средствата за вршење на редовната дејност и со односите во движењето на личната и материјалната потрошувачка.

Заедно со своето мислење и забелешки органот на управата надлежен за работите на буџетот му го доставува на собранието и мислењето на органот на управата за ставените забелешки врз завршната сметка.

4. Евиденција за финансиското и материјалното работење на органите на управата

Член 81

Органите на управата водат евиденција за состојбата и движењето на сите средства што ги користат според одредбите на овој закон.

Член 82

Органите на управата водат книговодство според начелата на двојното книговодство.

XI. НАДЗОР НАД КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА

Член 83

Кога органот на управата надлежен за работите на буџетот ќе установи дека начинот на распределба на средствата и движењето на личните доходи во органите на управата на одделни општествено-политички заедници не се во согласност со начелата на овој закон, ќе го извести за тоа собранието на соодветната општествено-политичка заедница и ќе поднесе потребна документација.

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 84

Финансискиот план на сојузен орган на управата до донесувањето на правилниците од членот 86 на овој закон го утврдува старешината на органот на управата.

Член 85

До донесувањето на прописите од членот 88 на овој закон ќе се применуваат одредбите на Уредбата за извршувањето на буџетот и книговодственото работење на државните органи и установи, доколку не се во спротивност со одредбите на овој закон.

До донесувањето на посебните прописи од членот 16 став 2 на овој закон, а најдоцна до крајот на 1965 година, ќе се применуваат досегашните прописи за финансирањето и наградувањето на службениците и работниците во овие органи.

До донесувањето на прописи за средствата за работа во Југословенската народна армија, на воените единици и установи ќе се применуваат досегашните прописи за финансирањето.

До донесувањето на прописите од членот 90 точка 2 на работниците и службениците на сојузните органи на управата ќе се применуваат одредбите од досегашните прописи за надоместоците на патните и други трошоци на јавните службеници.

Член 86

Сојузните органи на управата ќе ги донесат правилниците и другите општи акти согласно со одредбите од овој закон најдоцна до 1 јули 1965 година.

Член 87

До донесувањето на правилниците и другите општи акти од членот 86 на овој закон, сите лични примања на работниците во сојузните органи на управата што се определуваат според Законот за јавните службеници и прописите донесени врз основа на него ќе се исплатуваат како аконтација.

Член 88

Сојузниот извршен совет донесува поблиски прописи за финансиското и материјалното работење на органите на управата и за должностите и правата на наредбодавците и сметкопологаците во органите на управата.

Член 89

Сојузниот извршен совет донесува поблиски прописи за примената на овој закон во поглед на личните доходи на работниците во дипломатските и конзуларните претставништва во странство.

Член 90

Сојузниот извршен совет може за сојузните органи на управата:

1) да донесе поблиски прописи за извршувањето на одредбите од главите II, VII и X од овој закон, како и на одредбите за утврдување на средствата за вршење на редовната дејност на органите на управата и за нивната распределба;

2) да донесе поблиски прописи до која височина се признаваат патните и други трошоци во материјални трошоци;

3) да пропише правилниците на органите на управата, во целина или одделни нивни делови, да подлежат на согласност од Советот; и

4) да пропише за определени органи на управата да се организираат заеднички служби (сметководство, дактилобиро и др.).

Член 91

Сојузниот секретар за буџет и организација на управата, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, донесува поблиски прописи:

1) за начинот на водење евиденција за средствата што ги користат органите на управата, за книговодството и контниот план на органите на управата; и

2) за начинот на составување на финансискиот план, претсметката за користење на средствата за посебни намени и завршната сметка на органите на управата.

Член 92

Финансирањето на службите на општествено-политичките организации и здруженијата и внатрешната распределба на средствата се уредуваат со општите акти на тие организации, согласно со начелата од овој закон.

Член 93

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1965 година.

634.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОРОТ НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за изборот на сојузните пратеници, што го усвои Сојузната скупштина на заедничката сед-

ница на Сојузниот собор и на Организационо-политичкиот собор од 18 ноември 1964 година.

П. Р. бр. 90
20 ноември 1964 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОРОТ НА СОЈУЗНИТЕ ПРАТЕНИЦИ

Член 1

Во законот за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63) во членот 35 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Сојузната изборна комисија определува кои изборни акти ѝ доставува општинската изборна комисија, како и начинот на нивното доставување, и може да определи определени изборни акти да чува општинската изборна комисија до определен рок“.

Сегашниот став 3 станува став 4.

Член 2

Членот 55 се менува и гласи:

„Кандидат на собираите на избирачите на изборната единица станува секој кандидат чија кандидатура е прифатена на собираите на избирачите што опфаќаат најмалку една десетина од вкупниот број избирачи запишани во избирачките списоци на подрачјето на изборната единица“.

Член 3

Членот 98 се менува и гласи:

„Ако изборната единица ја сочинува една општина, за пратеник за Сојузниот собор е избран од општинското собрание оној кандидат што добил мнозинство на гласовите од сите членови на собираието. Ако имало двајца или повеќе кандидати е избран и кандидатот што добил најмалку една третина од гласовите на сите членови од општинското собрание.“

Ако ниеден кандидат не добил мнозинство на гласовите од сите членови на општинското собрание, во општинското собрание се избрани оние двајца или повеќе кандидати што добиле најмалку една третина од гласовите на сите членови од општинското собрание.

Во случај да не се постигне мнозинството предвидено во ст. 1 и 2 од овој член, гласањето се повторува. Ако ниту на повторниот избор ниеден кандидат не добие потребен број гласови, целата изборна постапка се повторува“.

Член 4

По членот 98 се додава нов член 98а, кој гласи:

„Ако изборната единица ја сочинуваат две или повеќе општини, за пратеник за Сојузниот собор од општинското собрание е избран оној кандидат кој во секое општинско собрание од подрачјето на изборната единица добил мнозинство на гласовите од сите членови на собираието. Ако имало двајца или повеќе кандидати е избран и кандидатот што добил во секое општинско собрание од подрачјето на изборната единица најмалку една третина од гласовите на сите членови од собираието.“

Ако ниеден кандидат не добие мнозинство на гласовите во секое општинско собрание, во општинските собираија избрани се оние двајца или повеќе кандидати кои во секое општинско собрание од подрачјето на изборната единица добиле најмалку по една третина од гласовите или во најмалку две општински собираија од подрачјето на изборната единица добиле мнозинство на гласовите на сите членови на собираието, а во другите општински собираија од подрачјето на изборната единица — нај-

малку една четвртина од гласовите на членовите од тие општински собираија.

Во случај ниеден кандидат да не добие потребен број гласови предвиден во ст. 1 и 2 на овој член, гласањето се повторува. Ако ниту на повторниот избор ниеден кандидат не добие потребен број гласови, целата изборна постапка се повторува“.

Член 5

Во членот 102 ставот 1 се менува и гласи:

„На пратениците избрани за Стопанскиот, Просветно-културниот, Социјално-здравствениот и Организационо-политичкиот собор уверението за тоа дека се избрани за пратеник им го издава надлежната општинска изборна комисија“.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По утврдувањето на резултатот на изборите во изборната единица, општинската изборна комисија најитно ќе ѝ ги достави, согласно со одредбите од овој закон, на Сојузната изборна комисија изборните акти за изборот на пратеници за собираите на работните заедници на Сојузната скупштина“.

Сегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

Член 6

Членот 103 се менува и гласи:

„Општинската изборна комисија е должна по утврдувањето на резултатот на изборите за пратеник за Сојузниот собор најитно да ѝ ги достави, согласно со одредбите од овој закон, изборните акти на Сојузната изборна комисија“.

Член 7

Во членот 122 ставот 1 се менува и гласи:

„Избирачот кој на денот на изборите не се наоѓа во местото каде е запишан во избирачкиот список, може да гласа во местото во кое се наоѓа на денот на изборите, но само во изборната единица во која е неговото живеалиште, и тоа врз основа на потврда од надлежниот орган дека е воведен во избирачкиот список“.

Член 8

Во главата VI називот на пододелот г) и членот 129 се менуваат и гласат:

„г) Гласање на лица на отслужување на воениот рок или на воена вежба и гласање на членови на посади на поморски и речни бродови на трговската морнарица кои на денот на гласањето се наоѓаат надвор од територијалните води на Југославија.“

Член 129

Лицата што се наоѓаат на отслужување на воениот рок или на воена вежба гласаат на изборите за пратеник за Сојузниот собор за кандидатите на онаа изборна единица на чие подрачје се наоѓа нивното живеалиште. Овие лица гласаат за кандидатите на изборната единица според списокот на потврдениите кандидатури објавени во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 9

Членот 130 се менува и гласи:

„Определени работи во врска со спроведувањето на изборите во воени единици односно воени установи ги раководи посебна изборна комисија што, на предлог од Државниот секретаријат за народна одбрана, ја именува Сојузната изборна комисија. Комисијата ја сочинуваат претседател и четири члена.“

Гласањето на изборите за пратеник за Сојузниот собор во воени единици односно воени установи се врши на избирачките места што ги определува, на предлог од старешината на воената единица односно воената установа, општинската изборна комисија на чие подрачје се наоѓа воената единица односно воената установа.

Гласањето на избирачките места во воените единици односно воените установи го раководат избирачки одбори, кои се формираат во секоја воена единица односно воена установа, членовите на избирачките одбори ги именува, на предлог од ста-

решијата на воената единица односно воената установа, општинската изборна комисија на чие подрачје се наоѓа воената единица односно воената установа.“

Член 10

Членот 131 се менува и гласи:

„Сојузната изборна комисија е должна најдоцна 10 дена пред денот определен за гласање во воени единици односно воени установи да ѝ достави на комисијата од членот 130 на овој закон потребен број непополнети гласачки ливчиња заверени со печат од комисијата, како и потребен број обвивки.

Комисијата од членот 130 на овој закон му доставува на секој избирачки одбор онолкува број непополнети гласачки ливчиња и обвивки колку што избирачи се запишани во избирачкиот список на воената единица односно воената установа.

Избирачкиот одбор е должен пред денот определен за гласање за секое лице што се наоѓа на отслужување на воениот рок односно на воена вежба да ги внесе во гласачкото ливче податоците за називот на изборната единица на чие подрачје се наоѓа неговото живеалиште и името на кандидатите за пратеник за Сојузниот собор во таа изборна единица според списокот на потврдените кандидатури објавени во „Службен лист на СФРЈ“.

Лицата на отслужување на воениот рок односно на воена вежба гласаат според избирачкиот список составен за воената единица односно воената установа“.

Член 11

По членот 131 се додаваат три нови члена, кои гласат:

„Член 131а

Кон гласачкото ливче на избирачот му се предава и обвивка адресирана до општинската изборна комисија на чие подрачје се наоѓа неговото живеалиште.

Откако ќе го пополни гласачкото ливче, избирачот го става во обвивката и откако ќе ја затвори и залепи обвивката ја пушта во кутијата за гласање.

Избирачкиот одбор ќе ги достави веднаш по завршетокот на гласањето сите обвивки со гласачки ливчиња до општинските изборни комисии на чии подрачја се наоѓа живеалиштето на лицата на отслужување на воениот рок или на воена вежба, а записникот за работата на избирачкиот одбор, избирачкиот список и неупотребените гласачки ливчиња ѝ ги доставува со препорачана пратка на Сојузната изборна комисија.

Член 131б

При утврдувањето на резултатот на изборите за изборната единица општинската изборна комисија ќе ги земе предвид и сите гласачки ливчиња примени од избирачките одбори од воените единици односно воените установи што ќе ги прими до 24 часа сметајќи од часот на завршетокот на гласањето. Гласачките ливчиња што ќе бидат примени по тој рок, општинската изборна комисија ѝ ги доставува непосредно на Сојузната изборна комисија.

Член 131в

Во поглед на начинот на гласањето на воените лица на отслужување на воениот рок односно на воена вежба се применуваат одредбите од чл. 114 до 121 и членот 123 и 124 на овој закон, ако со одредбите од чл. 129 до чл. 131б на овој закон не е определено поинаку“.

Член 12

Членот 132 се брише.

Член 13

Во членот 134 ставот 1 се менува и гласи:

„Општинската изборна комисија на чие подрачје е седиштето на стопанската организација на која ѝ припаѓа поморскиот или речниот брод кој на денот

на изборите се наоѓа надвор од територијалните води на Југославија, ќе им достави најдоцна 10 дена пред денот определен за гласање на избирачките одбори на избирачките места на тие бродови, потребен број непополнети гласачки ливчиња заверени со печат од комисијата“.

Член 14

Во членот 135, се внесува нов став 1, кој гласи:

„Во поглед на гласањето и работата на избирачките одбори на избирачките места на поморските и речните бродови на трговската морнарица кои на денот на изборите се наоѓаат надвор од територијалните води на Југославија, се применуваат одредбите од чл. 114 до 121, чл. 123 и 124, членот 131 став 3 и членот 131а од овој закон, со тоа што избирачкиот одбор веднаш ќе ѝ ги достави во една обвивка сите гласачки ливчиња на општинската изборна комисија на чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската организација на која ѝ припаѓа бродот“.

Во сегашниот став 1, кој станува став 2, зборовите: „избирачки одбори кај дипломатски и конзуларни претставништва во странство и“ се бришат.

Член 15

Членот 136 се менува и гласи:

„Лицата што се наоѓаат на отслужување на воениот рок односно на воена вежба, како и членовите на посадата на поморски и речни бродови на трговската морнарица кои на денот на изборите се наоѓаат во територијалните води на Југославија гласаат за пратеник за Сојузниот собор најмалку четири дена пред денот определен за избор на пратеник за сојузниот собор. Денот на гласањето на овие лица го определува Сојузната изборна комисија“.

Член 16

Членот 137 се менува и гласи:

„Пратките што според одредбите од овој закон ги испраќаат избирачките одбори од воените единици и воените установи до општинските изборни комисии, се испраќаат како препорачани пратки и се ослободени од поштарина.

Надоместокот на претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај на име поштарина за овие пратки го плаќа Сојузната изборна комисија од средствата наменети за спроведување на изборите“.

Член 17

Во членот 143 ставот 3 се менува и гласи:

„По утврдувањето на резултатот на изборите во изборната единица, општинската изборна комисија најпознат ќе ѝ ги достави, согласно со одредбите на овој закон, на Сојузната изборна комисија изборните акти за изборот на пратеник за Сојузниот собор“.

Член 18

Во членот 144 во ставот 1 зборот: „сите“ се брише.

Член 19

Членот 156 се менува и гласи:

„Постапката за отповик на пратеник за Сојузниот собор се поведува на предлог од собирите на избирачите, ако за поведување на постапката се изјасни мнозинство на избирачите на собирите што опфаќаат најмалку една петтина од сите избирачи на изборната единица во која е избран пратеникот чиј отповик се предлага, или на предлог од најмалку една петтина од вкупниот број на избирачите на изборната единица во која е избран пратеникот чиј отповик се предлага“.

Член 20

Во членот 157 наместо зборовите: „најмалку една третина“ се ставаат зборовите: „најмалку една петтина“.

Член 21

Членот 197 се менува и гласи:

„Во работните заедници во државни органи, општествено-политички организации и здруженија во кои не постојат органи на управувањето, за пратеници за Организационо-политичкиот собор на изборите што ќе се одржат во 1965 година, можат да бидат избирани членовите на извршните одбори на синдикалните организации во тие органи, општествено-политички организации односно здруженија“.

Член 22

Членот 198 се менува и гласи:

„До донесувањето на закон односно статут со кој ќе се регулира кој се смета како член на задругата право да учествуваат на собирањето на работните луѓе што се одржуваат заради предлагање пратенички кандидати за Стопанскиот собор имаат, покрај земјоделците-членови на задруга или друга работна организација, и членовите на нивните домаќинства што се занимаваат со земјоделство“.

Член 23

Чл. 199 и 200 се бришат.

Член 24

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

635.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1963 ГОДИНА

Се прогласува Законот за завршната сметка за извршувањето на Сојузниот буџет за 1963 година, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 18 ноември 1964 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 18 ноември 1964 година.

П. Р. бр. 94
20 ноември 1964 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1963 ГОДИНА

Член 1

Се донесува завршна сметка за извршувањето на Сојузниот буџет за 1963 година.

Остварените приходи и извршените расходи според Сојузниот буџет за 1963 година изнесуваат, и тоа:

Приходите	— — — динари	680.989.252.792
Расходите	— — — динари	631.760.417.140
Вишокот на приходите над расходите	— — — динари	49.228.835.652

Член 2

Од остварениот вишок на приходите над расходите износот од 1.418.803.559 динари ќе ѝ се исплати на Службата на општествено-книговодство на име надоместоци и провизии за извршувањето на Сојузниот буџет за 1962 и на Сојузниот буџет за 1963 година, а износот од 47.819.032.093 динари се пренесува во стопанските резерви на федерацијата.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

636.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1964 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измени на Законот за Сојузниот буџет за 1964 година, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 18 ноември 1964 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 18 ноември 1964 година.

П. Р. бр. 93
20 ноември 1964 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1964 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за Сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63) членот 1 се менува и гласи:

„Сојузниот буџет за 1964 година содржи:
приходи од — — — — Динари 736.350.000.000
расходи од — — — — Динари 736.350.000.000.“

Член 2

Во членот 2 ал. 1 и 2 се менуваат и гласат:
„1 дел — расходи на сојузните органи, установи и организации, во износ од Динари 64.107.000.000;
2 дел — расходи за народна одбрана, во износ од Динари 332.250.000.000“.

Член 3

Во посебниот дел на Сојузниот буџет за 1964 година во одделот „Приходи“ 2 дел, 3 раздел износот: „168.900.000.000“ се заменува со износот: „183.550.000.000“, на обете места.

Во 2 дел вкупниот износ: „662.900.000.000“ се заменува со износот: „677.550.000.000“.

Во одделот „Приходи“ вкупниот износ: „721.700.000.000“ се заменува со износот: „736.350.000.000“.

Член 4

Во посебниот дел на Сојузниот буџет за 1964 година во одделот „Расходи“ 1 дел, 50 раздел, партија 208 износот: „10.400.000.000“ се заменува со износот: „12.400.000.000“, а во истиот раздел вкупниот износ: „11.848.000.000“ се заменува со износот: „13.848.000.000“.

Во 1 дел вкупниот износ: „62.107.000.000“ се заменува со износот: „64.107.000.000“.

Во 2 дел, 1 раздел, глава 1, партија 209 износот: „316.900.000.000“ се заменува со износот: „329.550.000.000“, а во истиот раздел вкупниот износ: „319.600.000.000“ се заменува со износот: „332.250.000.000“.

Во 2 дел вкупниот износ: „319.600.000.000“ се заменува со износот: „332.250.000.000“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

637.

Врз основа на членот 217 став 1 тачка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНО РЕГУЛИРАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАШАЊА ОД ОБЛАСТА НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА НА ГРАДСКИТЕ ПОДРАЧЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ ХРВАТСКА И СЛОВЕНИЈА ПОСТРАДАНИ ПОРАДИ ПОПЛАВИТЕ

Се прогласува Законот за посебно регулирање определени прашања од областа на финансирањето на станбената изградба на градските подрачја во социјалистичките републики Хрватска и Словенија пострадани поради поплавите, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 18 ноември 1964 година и на седницата на Стопанскиот собор од 24 ноември 1964 година.

П. Р. бр. 95
25 ноември 1964 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПОСЕБНО РЕГУЛИРАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАШАЊА ОД ОБЛАСТА НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА НА ГРАДСКИТЕ ПОДРАЧЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ ХРВАТСКА И СЛОВЕНИЈА ПОСТРАДАНИ ПОРАДИ ПОПЛАВИТЕ

Член 1

На градските подрачја во Социјалистичка Република Хрватска и Социјалистичка Република Словенија пострадани поради поплавите во октомври 1964 година, заеми од средствата на општинските фондови за станбена изградба можат да им се даваат како на лица во работен однос така и на лица во работен однос, што се сопственици на станови или семејни станбени згради уништени или тешко оштетени поради поплавата, и тоа заради изградба нови станови или семејни станбени згради или заради поправка на оштетени станови или семејни станбени згради.

Подрачјата од ставот 1 на овој член ги определуваат републичките извршни совети.

Член 2

Општинските собранија можат да пропишат во случаите од членот 1 на овој закон средствата на општинските фондови за станбена изградба да можат да се даваат и под услови поинакви отколку што се условите пропишани во чл. 43 до 54 на Законот за финансирањето на станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/59 и 12/62).

Посебните услови од ставот 1 на овој член ги определува управниот одбор на општинскиот фонд за станбена изградба во согласност со собранието на општината.

Член 3

Ако давателот на средствата на општинскиот фонд за станбената изградба ја определил намената на средствата во смисла на овој закон или други услови под кои можат тие да се користат, општинскиот фонд може тие средства да ги користи само за таа намена односно под тие услови.

Средствата на општинскиот фонд за станбена изградба можат да се даваат и без обврска за враќање, ако така определил давателот на средствата од ставот 1 на овој член на општинскиот фонд

Член 4

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

638.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНО РЕГУЛИРАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАШАЊА ОД ОБЛАСТА НА СТАНБЕНИТЕ ОДНОСИ НА ПОПЛАВЕНИТЕ ПОДРАЧЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ ХРВАТСКА И СЛОВЕНИЈА

Се прогласува Законот за посебно регулирање определени прашања од областа на станбените односи на поплавените подрачја во социјалистичките републики Хрватска и Словенија, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 18 ноември 1964 година и на седницата на Стопанскиот собор од 24 ноември 1964 година.

П. Р. бр. 96
25 ноември 1964 година
Белград

Претседател на Републиката
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина
Едвард Кардељ с. р.

ЗАКОН

ЗА ПОСЕБНО РЕГУЛИРАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАШАЊА ОД ОБЛАСТА НА СТАНБЕНИТЕ ОДНОСИ НА ПОПЛАВЕНИТЕ ПОДРАЧЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ ХРВАТСКА И СЛОВЕНИЈА

Член 1

Утврдувањето на станарината за становите во населбите градени за сместување на населението од подрачјата во Социјалистичка Република Хрватска и Социјалистичка Република Словенија поплавени во октомври 1964 година, може со одлуки на општинските собранија да се регулира на посебен начин, со отстапување од одредбите на чл. 106 до 109 на Законот за станбените односи и Правилникот за трошоците за изградбата што сочинуваат вредност на станбената зграда и за начинот за распределување на тие трошоци врз одделни станови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59).

Член 2

Општинското собрание може да пропише носителите на станарско право на станови во граѓанска сопственост на поплавеното подрачје да се должни да учествуваат во трошоците за поправки поради поплавата на потешко оштетените станови со плаќање на зголемена станарина или на друг начин.

Станарината определена врз основа на прописот од ставот 1 на овој член не може да ја надмине височината на ануитетот по кредитот што е користен за поправка на станот и дел од зградата што му служи на станот, односно не може да го надмине износот што би ѝ одговарал на височината на ануитетот на вложените кредити за поправка, ако за таа цел не е користен кредитот.

Општинското собрание ќе определи кои станови во смисла на овој закон се сметат како потешко оштетени.

Ако носител на станарско право на стан во граѓанска сопственост не се согласи да учествува во трошоците за поправка на оштетен стан, договорот за користење на стан престанува да важи.

Општинското собрание може да пропише сопствениците на згради и станови оштетени поради поплавата да се должни да ги поправат тие згради и станови ако им се обезбеди соодветен кредит и ако тие згради и станови и понатаму ќе се користат за живеење

Член 3

Се овластуваат републичките извршни совети на собранијата на Социјалистичка Република Хрватска и Социјалистичка Република Словенија да ги определат подрачјата што настрадале поради поплавите.

Член 4

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

639

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКО-ПЛАНСКИТЕ МЕРКИ ВО 1964 ГОДИНА

Се прогласува Законот за дополние на Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 18 ноември 1964 година и на седницата на Стопанскиот собор од 24 ноември 1964 година.

П. Р. бр. 97
25 ноември 1964 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с р

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКО-ПЛАНСКИТЕ МЕРКИ ВО 1964 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за стопанско-планинските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63, 31/64 и 42/64) во членот 38ж се додаваат два нови става, кој гласат:

„Одредбите од членот 38б на овој закон нема да се применуваат на исплатите што се однесуваат на инвестиционите вложувања за обнова на административните и управните згради и стопанските капацитети оштетени со поплавите во октомври 1964 година во Социјалистичка Република Хрватска и во Социјалистичка Република Словенија.

Подрачјата на кои се однесува одредбата од ставот 2 на овој член ги определуваат републичките извршни совети на собранијата на Социјалистичка Република Хрватска и Социјалистичка Република Словенија

Член 2

Овај закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

640.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 18 ноември 1964 година и на седницата на Стопанскиот собор од 24 ноември 1964 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТАВА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. Од средствата на стопанските резерви на федерацијата што се формираат според членот 7 став 1 од Законот за стопанско-планинските мерки во 1964 година, му се доделува на градот Загреб привремено бескаматен кредит во износ од 12.000 милиони динари

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука Собранието на градот Загреб ќе ги употреби за одобрување кредити за преправка и изградба на станови за населението чии станови настрадале од поплава во октомври 1964 година, како и за други намени со кои се забрзува изградбата на станите наменети на тоа население.

3. Условите под кои ќе се одобруваат кредитите од средствата според точката 1 од оваа одлука, ќе ги определи Собранието на градот Загреб.

4. Начинот за враќање на средствата од точката 1 од оваа одлука ќе се регулира со пропис со кој ќе се утврди начинот за обезбедување на средствата за отстранување на последиците од поплавата.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Сојузна скупштина

АС бр. 186/1
25 ноември 1964 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Едвард Кардељ, с. р

Претседател
на Стопанскиот собор, на Сојузниот собор,
Осман Карабеговиќ, с. р. Миљалко Тодоровиќ, с. р.

641.

Врз основа на членот 69 од Законот за јавните службеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НОВОГОДИШНА НАГРАДА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ДРЖАВНИ ОРГАНИ

1. Новогодишна награда за 1964 година ќе им се исплати на службениците и работниците на сојузните државни органи што се во редовен работен однос и на хонорарните службеници со полно работно време, и тоа:

1) во височина на месечна плата на оние што во 1964 година поминале во служба над седум месеци;

2) 50% од месечната плата на оние што во 1964 година поминале во служба од три до седум месеци.

2. Новогодишна награда не им припаѓа на службениците и работниците на кои службата им престанала според членот 92 став 1 точ. 5 или 6 или според членот 137 став 1 точ. 4, 5 или 6 од Законот за јавните службеници.

3. Како плата, во смисла на оваа одлука, се подразбираат сите редовни примања кои според важечките прописи се сметаат како плата.

4. На новогодишната награда ќе се пресмета и плати основниот придонес за инвалидско осигурување и основниот придонес за пензиско осигурување.

5. Новогодишната награда ќе им се исплати на службениците и работниците на сојузните државни органи во декември 1964 година на товар на средствата на сојузниот буџет за 1964 година.

6. Највисокиот орган на управувањето на установата што ја основал сојузен орган може да одлучи новогодишна награда да им се исплати на службениците и работниците на установата ако врз нив се применуваат одредбите за платите од Законот за јавните службеници. Во овој случај исплатата на новогодишната награда може да се изврши од средствата за лични расходи предвидени со финансискиот план или од средствата на соодветен фонд на установата.

7. Сојузниот секретар за буџет и организација на управата дава, по потреба, упатства за тоа на кои сојузни органи и установи, како и на кои службеници и работници во тие органи и установи, се применува оваа одлука.

8. Оваа одлука влегува во сила третиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 165

21 ноември 1964 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

642.

Врз основа на членот 165 точка 2 од Основниот закон за финансирањето на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64), во спогодба со сојузниот секретар за буџет и организација на управата, сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

I. СОСТАВ НА БУЏЕТОТ

1. Согласно со одредбата од членот 46 на Основниот закон за финансирањето на општествено-политичките заедници (во понатамошниот текст: Основниот закон), буџетот на општествено-политичката заедница се состои од општ дел и посебен дел.

2. Општиот дел на буџетот содржи:

1) нормативен дел;

2) искажување на приходите на општествено-политичката заедница од сите извори, по видови и форми приходи што ѝ припаѓаат на општествено-политичката заедница според Основниот закон и другите сојузни закони, и искажување на општиот распоред на приходите по основните намени (во понатамошниот текст: биланс на буџетот).

3. Во посебниот дел на буџетот се искажува поблискиот распоред на оние приходи кои во билансот на буџетот се распоредени во определени (апсолутни) износи. Овој распоред се врши по корисници односно носители на средства и по поблиските намени.

Во посебниот дел на буџетот не се искажува распоредот на приходите кои во билансот на буџетот се распоредени во процент од сите или од одделни форми приходи (подразбирајќи го тука и распоредот на одделни форми приходи во целина, т. е. 100%) во корист на фондови, посебни сметки или други корисници односно носители на средства.

II. НОРМАТИВЕН ДЕЛ НА ОПШТИОТ ДЕЛ НА БУЏЕТОТ

4. Нормативниот дел на општиот дел на буџетот содржи:

1) година за која се донесува буџетот;

2) вкупен износ на предвидените приходи, вкупен износ на распоредените приходи и вкупен износ на текуштата буџетска резерва, како нераспореден дел на приходите;

3) одредби за мерките за извршување на буџетот и за одржување на неговата рамнотежа и за правата и должностите на одделни органи во постапката за извршување на буџетот

5. Нормативниот дел на општиот дел на буџетот, покрај останалото, задолжително содржи:

1) ако распоредот на приходите се врши во процент од сите или од одделни приходи — одредби за тоа од кои форми приходи и кој дел (процент) од тие приходи се распоредува во одделни фондови на општествено-политичката заедница, на одделни посебни сметки, на одделни корисници односно носители на средства и одделни потесни општествено-политички заедници на име дополнителни средства, без оглед на тоа дали таквиот распоред на приходите во процент е извршен со посебни акти на собрание на општествено-политичката заедница или се врши со тој буџет.

Таквите одредби, на пример (во сите примери во ова упатство називите на фондовите и органите и називите на прописите на одделни општествено-политички заедници дадени се произволно), можат да гласат:

„На општинскиот фонд за школство во 1965 година му припаѓа:

(1) ...% од општинскиот придонес од личниот доход од работен однос — според Одлуката за основањето на општинскиот фонд за школство, бр. — од —;

(2) ...% од општинскиот придонес од личниот доход од земјоделска дејност — според одлуката од точката (1);

(3) ...% од општинскиот данок на промет на стоки на мало што ќе се наплати во 1965 година.“;

или:

„На сите општини на територијата на републиката им се отстапува во 1965 година 100% од републичкиот данок на наследства и подароци — според Законот за утврдувањето на стопите на републички придонеси и даноци.“;

или:

„На име општи дополнителни средства на општините на територијата на републиката во 1965 година им припаѓа — според Одлуката за обезбедување дополнителни средства на општините, и тоа:

(1) на општините А, Б и В — ...% од републичкиот придонес од личниот доход од работен однос;

(2) на општините Б и Г — ...% од републичкиот придонес од личниот доход од земјоделска дејност.“;

2) одредби за тоа по пат на кој инструмент на финансирање ќе се располага со средствата за посебни намени, т. е. непосредно од сметката на буџетот — по пат на акредитив, од посебна сметка на општествено-политичката заедница, од фонд на општествено-политичката заедница или од фондови на органот на управата.

Таквите одредби, на пример, можат да гласат:

„Средствата распоредени за изградба на болница се користат непосредно од сметката на буџетот — по пат на документарен акредитив. Носител на овие средства е управата за инвестиции.“;

или:

„Средствата распоредени за ископачување на мазаријата се пренесуваат на посебна сметка на општината и се користат од таа сметка. Носител на овие средства е секретаријатот за здравство. Претсметката за употребата на овие средства ја донесува советот за здравство — на предлог од секретаријатот за здравство. Средствата на оваа сметка што не ќе

бидат потрошени до крајот на годината, можат да се користат и во наредната година за истите намени, а според наведената претсметка.“;

или:

„Средствата распоредени за заедничка потрошувачка на работниците на органите на управата и општинскиот суд се внесуваат во фондот за заедничка потрошувачка на односните органи односно судст и се користат според важечките прописи.“;

3) одредби за заедничко финансирање определени општествени потреби и задачи (чл. 100 до 105 од Основниот закон), ако такво финансирање постои, со кои, во смисла на склучените договори за заедничко финансирање, се утврдува дали средствата распоредени за заедничко финансирање ќе се пренесуваат од сметка на буџетот во заеднички фонд, на заедничка посебна сметка, во определен фонд на една од општествено-политичките заедници што учествуваат во заедничкото финансирање или непосредно на сметка на заеднички орган или организација.

III. БИЛАНС НА БУЏЕТОТ

6. Билансот на буџетот се изработува според шемата од точ. 8 и 16 на ова упатство.

7. Класификационите единици (броеви) утврдени во шемата за одделни видови, форми и потформи приходи, како и класификационите броеви утврдени за основни намени, распоредни групи и распоредни подгрупи во општиот распоред на приходите — се задолжителни.

Ако во билансот на буџетот на некоја општествено-политичка заедница на страната на приходите не се појавува некој вид, форма или потформа приходи, или во општиот распоред на приходите не се појавува некоја основна намена, распоредна група или распоредна подгрупа таквите ставки не се искажуваат во шемата, но поради тоа ниту на страната на приходите ниту во општиот распоред на приходите не можат да се менуваат наредните класификациони броеви.

На пример, царините се исклучиво приход на федерацијата, та не се појавуваат како приход во буџетите на републиките и општините. Поради тоа во нивните буџети, по: „видот 3. Такси“ веднаш се искажува: „видот 5. Приходи според посебни сојузни прописи“, т. е. се задржува класификациониот број 5 за тој вид приходи и класификационите броеви 50, 51. итн. за формите приходи во тој вид.

1. Приходи во билансот на буџетот

8. Во билансот на буџетот приходите се искажуваат на следниот начин:

Класификационен број на		ПРИХОДИ	ИЗНОС НА	
форма приходи	подформа приходи		подформа приходи	форма приходи
1	2	3	4	5

ВИД 1. ПРИДОНЕСИ

11. Придонес од личниот доход од работен однос:
 111. — придонес од личниот доход од работен однос во стопанството
 112. — придонес од личниот доход од работен однос во стопанството
12. Придонес од личниот доход од земјоделска дејност
13. Придонес од личниот доход од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности:
 131. — придонес од самостојно вршење занаетчиска дејност

1	2	3	4	5
132.	—	придонес од самостојно вршење други стопански дејности	...	
133.	—	придонес од занаетчиски и други стопански дејности кој се плаќа во паушален износ и кој се плаќа во процент од остварениот бруто приход	...	
14.	Придонес од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги:			
141.	—	придонес од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги кој се плаќа врз вкупниот приход	...	
142.	—	придонес од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги кој се плаќа во паушален износ	...	
15.	Придонес од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања			
16.	Придонес од вкупниот приход на граѓаните			
17.	Придонес од превозничка дејност на странски превозници			
Вкупно вид 1. Придонеси				

ВИД 2. ДАНОЦИ

21. Данок на промет на производи и услуги:
 211. — општ данок на промет
 212. — данок на промет на производи и услуги
 213. — данок на промет на стоки на мало
 214. — друг данок на промет
22. Данок на приход од згради
23. Данок на приход од имот и имотни права
24. Данок на орудија за производство во земјоделството и на хибридна лоза
25. Данок на приход остварен со употреба на дополнителна работа од други лица
26. Данок на наследства и подароци

Вкупно вид 2. Даноци

ВИД 3. ТАКСИ

31. Административни такси
32. Комунални такси
33. Судски такси
34. Конзуларни такси
35. Царински такси
36. Такси на странски друмски возила

Вкупно вид 3. Такси

ВИД 4. ЦАРИНИ

41. Царини

Вкупно вид 4. Царини

ВИД 5. ПРИХОДИ СПОРЕД ПОСЕБНИ СОЈУЗНИ ПРОПИСИ

51. Придонес од доходот на стопанските организации
52. Придонес за користење градско земјиште
53. Парични казни

Вкупно вид 5. Приходи според посебни сојузни прописи

1	2	3	4	5
	ВИД 6. ПРИХОДИ НА ОРГАНИ И ДРУГИ РАЗНИ ПРИХОДИ			
61.	Приходи на органите:			
611.	— орган А		...	
612.	— орган Б		...	
613.	— орган В итп.		...	
62.	Приходи на укинатите фондови			
63.	Други приходи			
	Вкупно вид 6. Приходи на органи-те и други разни приходи			
	ВИД 7. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА			
71.	Општи дополнителни средства:			
711.	— општи дополнителни средства во процент од сите или од одделни приходи		...	
712.	— општи дополнителни средства во определен износ		...	...
72.	Наменски дополнителни средства:			
721.	— наменски дополнителни средства во процент од сите или од одделни приходи		...	
722.	— наменски дополнителни средства во определен износ		...	...
	Вкупно вид 7. Дополнителни средства			
	ВИД 8. ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА			
81.	Вишок на приходите според буџетот за предходната година			
82.	Средства на посебната буџетска резерва од претходната година			
83.	Враќање во врска со исплатите извршени во поранешните години			
84.	Наплатени приходи од 1964 и поранешните години			
	Вкупно вид 8. Пренесени средства			
	ВИД 9. ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОКОЛИЈА (АВТОНОМНА ПОКРАИНА)			
91.	Приходи за финансирање околија (автономна покраина) во определен износ			
	Вкупно вид 9. Приходи за финансирање околија (автономна покраина)			
	ВКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД (видови 1, до 9)			

9. Приходите или деловите приходи, што пошироката општествено-политичка заедница им ги отстапува на сите потесни општествено-политички заедници од ист вид на својата територија (член 10 од Основниот закон) во ист процент и под исти услови, но не како дополнителни средства, не се искажуваат во билансот на буџетот на пошироката општествено-политичка заедница што ги отстапува тие приходи (член 13 став 3 од Основниот закон).

Приходите од ставот 1 на оваа точка отстапени на потесни општествено-политички заедници, се искажуваат во билансот на буџетот на потесната општествено-политичка заедница на која ѝ се отстапени, на ист начин како што се искажуваат сопствените приходи, во соодветната ставка на видот, формата и потформата приходи.

10. Ако дополнителни средства ѝ се обезбедуваат на република или општина (член 8 од Основниот

закон) со отстапување одделни приходи во целина или делумно (во процент), во билансот на буџетот на општествено-политичката заедница што ги отстапува приходите таквите одделни приходи се искажуваат во полн износ (брuto), без оглед на тоа што тие се отстапуваат, во целина или делумно, како дополнителни средства. Истовремено, приходите на тој начин отстапени како дополнителни средства, се искажуваат глобално и во општиот распоред на приходите, во соодветната распоредна група: „основна намена 09. Општи дополнителни средства на потесните општествено-политички заедници“.

Приходите од ставот 1 на оваа точка отстапени на потесните општествено-политички заедници како дополнителни средства, се искажуваат во билансот на буџетот на потесната општествено-политичка заедница на која ѝ се отстапени тие, и тоа глобално во соодветната ставка на формата и потформата на приходите од видот: „7. Дополнителни средства“.

11. Ако, во смисла на републички прописи, средствата за финансирање околии и автономни покраини се обезбедуваат со издвојување одделни републички приходи во целина или делумно (во процент), во билансот на буџетот на републиката таквите одделни приходи се искажуваат во полн износ (брuto), без оглед на тоа што се распоредуваат тие, во целина или делумно, за финансирање околии и автономни покраини. Истовремено, така распоредените приходи за финансирање околии и автономни покраини се искажуваат глобално и во општиот распоред на приходите на републичкиот буџет, во „основната намена: 08. Финансирање околии и автономни покраини“.

Во билансот на буџетот на околија (автономна покраина) на која ѝ се обезбедуваат средства за финансирање на начинот од ставот 1 на оваа точка, така обезбедените средства се искажуваат во соодветната ставка на видот, формата и потформата приходи (на пример, придонес од личниот доход од работен однос — во ставката 111 или 112).

12. Ако средствата за финансирање околии и автономни покраини се обезбедуваат од републички приходи во определен износ, во билансот на буџетот на околијата (автономната покраина) така обезбедените средства се искажуваат во „видот: 9. Приходи за финансирање околија (автономна покраина)“.

13. Во формата приходите: „21. Данок на промет на производи и услуги“ одделни подформи приходи опфаќаат:

1) под: „211. Општ данок на промет“ — општ данок на промет кој се плаќа според делот I од Тарифата за данокот на промет;

2) под: „212. Данок на промет на производи и услуги“ — данок на промет кој се плаќа:

а) според делот II од Тарифата за данокот на промет — Данок на промет на производи;

б) според делот IV од Тарифата за данокот на промет — Данок на надоместоци за услуги;

в) според точ. I и II од делот V на Тарифата за данокот на промет — Општински данок на промет;

3) под: „213. Данок на промет на стоки на мало“ — данок на промет кој се плаќа според точката III од делот V на Тарифата за данокот на промет — Општински данок на промет;

4) под: „214. Друг данок на промет“ — данок на промет кој се плаќа:

а) според делот III од Тарифата за данокот на промет — Данок на промет при набавка на определени производи;

б) според Уредбата за данокот на промет на недвижности и права.

14. Во „видот 6. Приходи на органи и други разни приходи“, одделни форми приходи опфаќаат:

1) под: „60. Приходи на органи“ — приходи на државните органи остварени со својата дејност, ако

со закон или со прописи донесени врз основа на закон не е определено поинаку (член 22 од Основниот закон). Ако со закон или со пропис донесен врз основа на закон е определено тие приходи да не се внесуваат во буџетот, со тие приходи ќе се постапи на начинот определен со закон или со пропис донесен врз основа на закон;

2) под: „63. Други приходи“ — приходи што не можат да се подложат под видови, форми и потформи приходи од шемата, како што се: приходи од закуп, наплатени трошоци на спорови, интереси на орочени средства и други приходи установени со сојузни закони и со прописи донесени врз основа на сојузни закони.

15. Во буџетите на општествено-политичките заедници не се искажуваат:

1) приходите од чл. 26, 27 и 28 на Законот за претпријатијата за патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63). Овие приходи се уплатуваат во фондот за патишта на односната општествено-политичка заедница односно, ако општествено-политичка заедница не основала фонд за патишта, во корист на посебната сметка на општествено-политичката заедница, и можат да се употребат само за намените за кои можат да се користат тие приходи според одредбите од Законот за претпријатијата за патишта (член 161 од Основниот закон);

2) приходите од местен самопридонес во пари, бидејќи тие приходи не ѝ припаѓаат на општината. Приходите од местен самопридонес во пари се уплатуваат во корист на посебната сметка непосредно, и можат да се користат само за целите определени при воведувањето на месниот самопридонес.

2. Општ распоред на приходите во билансот на буџетот

16. Општиот распоред на приходите во билансот на буџетот се врши според следната шема:

Класификационен број на		ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ	ИЗНОС НА	
распоред-ната група	распоред-ната под-група		распоред-ната под-група	распоред-ната група
1	2	3	4	5
		ОСНОВНА НАМЕНА 01. ДЕЈНОСТ УЧИЛИШТЕ		
01-1.		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	---	
01-2.		Средства распоредени во определен износ:		
	01-2-1.	— за редовна дејност	---	
	01-2-2.	— за посебни намени (освен за инвестиции)	---	
		Вкупно основната намена 01 (01-1. и 01-2)		---
		ОСНОВНА НАМЕНА 02. НАУЧНА И КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ		
		(Расчленување како кај основната намена 01.)		
02-1.				
02-2.				
	02-2-1.			
	02-2-2.			
		ОСНОВНА НАМЕНА 03. СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ		
		(Расчленување како кај основната намена 01.)		

1	2	3	4	5
		ОСНОВНА НАМЕНА 04. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА		
		(Расчленување како кај основната намена 01.)		
		ОСНОВНА НАМЕНА 05. КОМУНАЛНА ДЕЈНОСТ		
		(Расчленување како кај основната намена 01.)		
		ОСНОВНА НАМЕНА 06. РАБОТА НА ДРЖАВНИ ОРГАНИ		
		(Расчленување како кај основната намена 01.)		
		ОСНОВНА НАМЕНА 07. НАРОДНА ОДБРАНА		
07-2.		Средства распоредени во определен износ		
		Вкупно основната намена 07. (07-2.)		
		ОСНОВНА НАМЕНА 08. ФИНАНСИРАЊЕ ОКОЛИИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ		
08-1.		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи		
08-2.		Средства распоредени во определен износ		
		Вкупно основната намена 08. (08-1. и 08-2.)		
		ОСНОВНА НАМЕНА 09. ОПШТИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА ПОТЕСНИТЕ ОПШТЕСТВЕНО - ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ		
		(Расчленување како кај основната намена 08.)		
		ОСНОВНА НАМЕНА 10. НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА ПОТЕСНИТЕ ОПШТЕСТВЕНО - ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ		
		(Расчленување како кај основната намена 08.)		
		ОСНОВНА НАМЕНА 11. ДЕЈНОСТ НА МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ		
		(Расчленување како кај основната намена 08.)		
		ОСНОВНА НАМЕНА 12. ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ		
		(Расчленување како кај основната намена 08.)		
		ОСНОВНА НАМЕНА 13. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ		
		(Расчленување како кај основната намена 08.)		
		ОСНОВНА НАМЕНА 14. ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО		
		(Расчленување како кај основната намена 08.)		

1	2	3	4	5
	ОСНОВНА НАМЕНА 15. ИЗДВОЈУВАЊА ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД И ЗА ПОСЕБНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА (Расчленување како кај основната намена 08.)			
16-2	ОСНОВНА НАМЕНА 16. БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ Средства распоредени во определен износ	---		
	Вкупно основната намена 16. (16-2)	---		
	ОСНОВНА НАМЕНА 17. ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО (Расчленување како кај основната намена 16.)			
	ОСНОВНА НАМЕНА 18. НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ (ТЕКУШТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА) (Расчленување како кај основната намена 16.)			
	ОСНОВНА НАМЕНА 19. ПОСЕБНИ НАМЕНИ СПОРЕД СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ			
19-1	Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	---		
19-2	Средства распоредени во определен износ	---		
	Вкупно основната намена 19. (19-1. и 19-2.)	---		
	ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ И НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ (ОСНОВНИТЕ НАМЕНИ 01. до 19.)	---		
17. Општиот распоред на приходите во билансот на буџетот се врши по основни намени.				
Во буџетите на сите општествено-политички заедници, освен во сојузниот буџет, општиот распоред на приходите се врши на 18 основни намени, кои носат соодветни називи и имаат класификациони броеви од 01 до 18.				
Општиот распоред на приходите во сојузниот буџет се врши на 19 основни намени, што имаат класификациони броеви од 01 до 19.				
18. Во рамките на основната намена, понатамошниот распоред на приходите се врши, по правило, во две распоредни групи, зависно од начинот на распоредот на приходите за основната намена, та:				
1) во првата распоредна група се искажуваат средствата кои за соодветната основна намена се распоредуваат во процент од сите или од одделни приходи, подразбирајќи ги и средствата на распоредените одделни приходи во целина, т.е. 100%.				
Сите средства распоредени за една определена основна намена во процент, се искажуваат во еден износ, без понатамошно расчленување, бидејќи нормативниот дел на општиот дел од буџетот содржи одредби за тоа кој процент и од кои приходи се распоредува на тој начин (во корист на фондови, посебни сметки или други корисници односно носители на средства).				
Оваа прва распоредна група може да се појави само кај основните намени од 01 до 06, од 08 до 15 и 19.				
Класификационен број на оваа распоредна група е цифрата 1, која се става зад класификациониот број на основната намена (на пр.: 01-1 или 14-1 и сл.);				

2) во втората распоредна група во рамките на основната намена се искажуваат средствата кои за таа основна намена се распоредуваат во определен (апсолутен) износ.

Средствата распоредени за една определена основна намена во определен (апсолутен) износ се распоредуваат понатаму во билансот на буџетот само кај основните намени од 01 до 06, додека кај другите основни намени се искажуваат во еден износ, бидејќи понатамошниот распоред по корисници односно носители на тие средства и по поблиски намени се врши во посебниот дел од буџетот.

Оваа втора распоредна група може да се појави кај сите основни намени, а само таа (без првата распоредна група) се појавува кај основните намени 07, 16, 17 и 18.

Класификационен број на оваа распоредна група е цифрата 2 која се става зад класификациониот број на основната намена (на пр.: 03-2 или 17-2 и сл.).

19. Во рамките на втората распоредна група понатамошниот распоред на приходите се врши само кај основните намени 01 до 06, и тоа во две распоредни подгрупи, зависно од тоа дали средствата за таа основна намена се распоредуваат во определен (апсолутен) износ за редовната дејност или за посебни намени, та:

1) во првата распоредна подгрупа од распоредната група 2, се искажуваат средствата кои во основните намени 01 до 06 се распоредуваат во определен (апсолутен) износ за редовната дејност на органи, установи или организации (точка 22).

Така распоредените средства, иако тие, по правило се распоредуваат во рамките на една основна намена за редовната дејност на повеќе органи, установи или организации, не се расчленуваат понатаму во билансот на буџетот, туку се искажуваат во еден износ, бидејќи поблискиот распоред по корисници односно носители на средства се врши во посебниот дел на буџетот. Ако во одделни буџети се укаже потреба ова понатамошно расчленување по корисници односно носители на средства да се врши и во билансот на буџетот, такво расчленување може но не мора да се врши

Класификационен број на оваа распоредна подгрупа е цифрата 1, која се става зад класификационите броеви на основната намена и распоредната група (на пр.: 06-2-1 или 01-2-1 и сл.);

2) во втората распоредна подгрупа од распоредната група 2, се искажуваат средствата кои во основните намени 01 до 06 се распоредуваат во определен (апсолутен) износ за посебни намени, освен за инвестиции (точка 23).

Така распоредените средства, иако тие, по правило се распоредуваат во рамките на една основна намена за повеќе посебни намени, не се расчленуваат понатаму во билансот на буџетот, туку се искажуваат во еден износ, бидејќи поблискиот распоред за одделни посебни намени се врши во посебниот дел на буџетот. Ако во одделни буџети се укаже потреба ова понатамошно расчленување за одделни посебни намени да се врши и во билансот на буџетот, такво расчленување може но не мора да се врши.

Класификационен број на оваа распоредна подгрупа е цифрата 2, која се става зад класификационите броеви на основната намена и распоредната група (на пример: 02-2-2 или 06-2-2 и сл.).

20. При општото распоредување на приходите во билансот на буџетот на одделни основни намени треба да се придржуваме за следното:

1) класификацијата на основните намени во шемата е извршена, со нужни отстапувања, во согласност со Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државните органи според дејностите, која е составен дел на Правилникот за распоредување на корисниците на општествен имот според нивните дејности („Службен

лист на ФНРЈ“, бр. 10/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/64). Ако при распоредувањето на приходите за одделни поблиски намени се појави сомневање во која основна намена спаѓа таква поблиска намена, треба да се послужи со споменатата Номенклатура. Така, на пример, средствата за некој ученички дом или објектите се распоредуваат во основната намена: „03. Социјални грижи“, бидејќи е предвидено така во споменатата Номенклатура, без оглед на тоа што нормативниот дел на општиот буџет може да биде определено носител на тие средства да е секретаријатот за просвета;

2) во „основната намена 13. Нестопански инвестиции“ се искажуваат средствата кои се распоредуваат како за текушти вложувања во нестопански инвестиции, во кои спаѓаат и средствата за опрема на државни органи, така и средствата за анuitети во врска со кредитите добиени за нестопански инвестиции, а кои стасуваат во годината за која се донесува буџетот. Во оваа основна намена се искажуваат и средствата распоредени за исплата на сите обврски по основот на нестопански инвестиции што стасале а не се подмирени во претходната и поранешните години. Овие мерила се применуваат и при распоредувањето на средствата за стопански инвестиции;

3) во „основната намена 14. Интервенции во стопанството“ се искажуваат средствата распоредени за разни регреси и премии што општествено-политичка заедница им ги дава на определени стопански организации врз основа на посебни прописи, како и средствата за унапредување одделни стопански области, на пример: за геолошко-рударски истражувања, за пошумувања, за мерките за заштита од ерозии и поплави, за одржување патишта и слично;

4) во „основната намена 15. Издвојувања во резервниот фонд и за посебната буџетска резерва“ се искажуваат средствата распоредени за резервниот фонд на општествено-политичката заедница и за посебната буџетска резерва, ако со прописи е предвидено формирање на посебна буџетска резерва;

5) во „основната намена 16. Буџетски обврски од поранешните години“ се искажуваат средствата распоредени за исплата на обврските стасани а неподмирени во претходната и поранешните години, освен за исплата на обврските по основот на нестопански и стопански инвестиции, бидејќи средствата за обврските по инвестициите се искажуваат во основната намена: „13. Нестопански инвестиции“ или во „основната намена 17. Инвестиции во стопанството“;

6) во „основната намена 18. Нераспоредени приходи (текушта буџетска резерва)“ се искажува нераспоредениот дел на приходите на општествено-политичка заедница, кој во текот на годината служи за дополнителен распоред за покрите на непредвидените или недостатно предвидените потреби во буџетот;

7) во „основната намена 19. Посебни намени според сојузниот буџет“ се искажуваат средствата распоредени за оние намени кои, поради специфичните потреби на федерацијата, се појавуваат само во сојузниот буџет и не можат да се подведат под ниедна од основните намени од 01 до 18.

21. Во основните намени од 01 до 06, распоредната група: „Средства распоредени во определен износ“ се расчленува, според точката 19 од ова упатство, на две распоредни подгрупи, и тоа: на „Средства за редовната дејност“ и на „Средства за посебни намени“.

22. Во распоредната подгрупа: „Средства за редовната дејност“ се искажуваат средствата кои со буџетот се распоредуваат во определен (апсолутен) износ за покрите на расходите на редовната дејност на установите од општествените служби (во основните намени од 01 до 05) и на државните органи (во основната намена 06), та:

1) во основните намени: „01. Дејност училиште“, „02. Научна и културно-просветна дејност“, „03. Со-

цијални грижи“, „04. Здравствена заштита“ и „05. Комунална дејност“ — во распоредната подгрупа: „Средства за редовна дејност“ се искажуваат средствата кои на установи од општествените служби на тие дејности им се распоредуваат со буџетот во определен (апсолутен) износ на име надоместоци за услугите што ги вршат тие установи, односно на име надоместоци за нивната дејност врз основа на договор или по некој друг правен основ (на пример, врз основа на акт од собранието на општествено-политичката заедница што ја основало установата);

2) во „основната намена 06. Работа на државните органи“ — во распоредната подгрупа: „Средства за редовната дејност“ се искажуваат средствата што се распоредуваат со буџетот во определен (апсолутен) износ за лични расходи и материјални трошоци на државните органи.

Како лични расходи се подразбираат личните доходи и други видови лични расходи.

Како материјални трошоци се подразбираат: трошоците за набавка на потрошни материјали и ситен инвентар кој не спаѓа во опрема; трошоците за огрев, осветление и одржување чистота на службените простории; трошоците за поштенско-телеграфско-телефонски услуги; трошоците за закуп и редовно одржување на службените простории; трошоците за набавка стручни публикации и литература и за печатење службени материјали; патните и други слични трошоци според прописите за надоместоците на тие трошоци; трошоците за осигурување и текушто одржување на опрема; други слични трошоци потребни за вршење на редовната дејност на државен орган.

Како материјални трошоци се сметаат и средствата за амортизација на опремата, ако со пропис на општествено-политичката заедница е предвидена амортизација на опремата на државните органи.

23. Во распоредната подгрупа: „Средства за посебни намени“ се искажуваат средствата кои со буџетот се распоредуваат во определени (апсолутни) износи за подмирување определени потреби, за извршување определени задачи и обврски на општествено-политичка заедница, кои не спаѓаат во редовната дејност на установите од општествените служби и на државните органи.

Средствата што се распоредуваат за набавка на опрема и за инвестиции воопшто, не се искажуваат во оваа распоредна подгрупа, бидејќи се искажуваат под „основната намена 13. Нестопански инвестиции“.

Така, на пример, во распоредната подгрупа: „Средства за посебни намени“ се искажуваат средствата распоредени:

1) во „основната намена 02. Научна и културно-просветна дејност“ — за организирање научни состаноци, откуп на научни и просветни филмови, учество во трошоците на гостување уметници и уметнички ансамбли, за организирање уметнички изложби, за награди и други признанија за научни и уметнички творби, за признајња на научни, просветни и културни работници, за помагање разни просветни и културни акции, за учество во трошоците за издавање одделни публикации од пошироко значење, и слично;

2) во „основната намена 03. Социјални грижи“ — за намените како што се: издршка на иттиеници, сместени во социјални установи, помош за школување деца од жртви на фашистичкиот терор, издршка на социјално загрозени деца, помош на семејства чии хранители се наоѓаат на задолжителна воена служба; социјална помош по други основи и слично;

3) во „основната намена 04. Здравствена заштита“ — за спречување и отстранување заразни болести и епидемии, за плаќање болнички трошоци на здравствени установи што ги подмирува општествено-политичката заедница според посебни прописи, за санитарна заштита и мерки на јавната хи-

гиена, како и за други акции и мерки на здравствената заштита;

4) во „основната намена 05. Комунална дејност“ — за одржување и уредување паркови и зелени површини, за јавно осветление, чистење и миење на улици, за трошоците во врска со иселување според правносилни решенија и слично;

5) во „основната намена 06. Работа на државни органи“ — за подмирување определени потреби или за извршување задачи што ѝ се сродни на дејноста на државните органи, а кои не спаѓаат во редовната дејност на државниот орган (функционални расходи), како што се: членарина на меѓународни организации, трошоци на стручни комисии, трошоци за спроведување вонредни акции и анкети и слично, како и за формирање средства за заедничка потрошувачка на државниот орган, освен за прибавување недвижни и подвижни предмети кои сочинуваат средства на заедничката потрошувачка.

IV. ПОСЕБЕН ДЕЛ НА БУЏЕТОТ

24. Посебниот дел на буџетот содржи:

1) искажани приходи на посебниот дел на буџетот.

2) распоред на приходите на посебниот дел на буџетот.

25. Приходите на посебниот дел на буџетот се искажуваат во еден (вкупен) износ. Овие приходи претставуваат вкупни приходи на буџетот намалени за износите на приходите кои во општиот распоред на приходите во билансот на буџетот се распоредени по основни намени во процент од сите или од одделни приходи во корист на фондови, посебни сметки или други корисници односно носители на средства (точка 3 став 2).

26. Распоредот на приходите на посебниот дел на буџетот се врши по раздели, при што еден раздел ги опфаќа сите средства што му се распоредуваат на еден корисник односно носител на средства. Обележувањето на разделите се врши со броеви, почнувајќи од бројот 1.

Во секој раздел распоредот на приходите се врши по основни намени, а по тоа во рамките на секоја основна намена — по поблиски намени.

Основната намена се означува со ист класификационен број со кој таквата основна намена е означена во општиот распоред на приходите во билансот на буџетот.

Поблиските намени се искажуваат во позиции. Обележувањето на позициите се врши со броеви, почнувајќи од бројот 1. Кон бројот на позицијата се става и класификациониот број на распоредната група или распоредната подгрупа, во која се опфатени средствата за таа позиција (поблиска намена) во општиот распоред на приходите во билансот на буџетот.

На пример, распоредот на приходите во посебниот дел на буџетот по раздели може да биде ваков:

РАЗДЕЛ 23. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Број на позицијата	Распоредна група или подгрупа	ОСНОВНА И ПОБЛИСКА НАМЕНА	ИЗНОС НА	
			позиција	основната намена
1	2	3	4	5

04. Здравствена заштита

75 04-2-2. Надоместок на трошоците за лекување на болни во болници за душевни болести —

76 04-2-2. Ископачување на маларијата —

06. Работа на државни органи

77 06-2-1. За редовна дејност на секретаријатот —

78 06-2-2. За фондот на заедничката

1	2	3	4	5
		потрошувачка на секретаријатот		
79	06-2-2.	Членарина на Меѓународниот здравствен фонд	—	
		12. Дејност на општествено-политички организации и здруженија на граѓани		
80	12-2.	На лекарско здружение — за работата на здружението		
		13. Нестопански инвестиции		
81	13-2.	Изградба на болница	—	
82	13-2.	Инвентар за секретаријатот	—	
83	13-2.	Станови за работниците на секретаријатот	—	—
Вкупно раздел 23. (позиции 75 до 83)			—	—

Рекапитулација на разделот

За редовната дејност —

За други намени —

Вкупно —

РАЗДЕЛ 31. ОПШТИНСКО СОБРАНИЕ

Број на позицијата	Распоредна група или подгрупа	ОСНОВНА И ПОБЛИСКА НАМЕНА	ИЗНОС НА	
			позиција	основната намена
1	2	3	4	5

06. Работа на државните органи

54 06-2-2. Надоместок на одборниците —

55 06-2-2. Надоместок на претседателот на собранието —

56 06-2-2. Умножување и објавување материјали од собранието, совети и комисии —

57 06-2-1. За редовната дејност на орган на управата —

58 06-2-2. За фондот на заедничката потрошувачка на органот на управата —

08. Финансирање на околија
59 08-2. За заедничката служба на катастарот во околијата —

13. Нестопански инвестиции
60 13-2. Отплата на кредит за зградата на општинското собрание —

61 13-2. Купувачка на станови за работниците на органи на управата —

Вкупно раздел 31. (позиција 54 до 61) —

Рекапитулација на разделите

За редовната дејност (поз. 57) —

За посебни намени (поз. 54-56 и 58-61) —

Вкупно —

27. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5/1 — 400-105

21 ноември 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

643.

Врз основа на членот 17, во врска со членот 13 од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/46 и 29/47), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО МУЗИЧКА МЛАДИНА НА ЈУГОСЛАВИЈА**

Се одобрува основањето и работата на Здружението Музичка младина на Југославија, според поднесениот статут усвоен на Конгресот на Музичката младина на Југославија одржан од 16 до 19 мај 1964 година во Загреб.

Седиштето на Здружението е во Белград, а дејноста на Здружението се простира на целата територија на Југославија.

Бр. 0230-26
29 октомври 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Воин Лукиќ, с. р.

644.

Врз основа на членот 29 став 2 од Законот за општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/62), во согласност со гувернерот на Народната банка, генералниот директор на Службата на општественото книговодство пропишува

УПАТСТВО**ЗА УТВРДУВАЊЕТО, ПЕЧАТЕЊЕТО И ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА УПОТРЕБА НА ОБРАСЦИТЕ ВО ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ**

1. Корисниците на општествен имот се должни своите готовински и вирмански плаќања да ги вршат преку организационите единици на Службата на општественото книговодство и поштите на обрасците што ги пропишува Службата на општественото книговодство.

2. За плаќањата во смисла на точката 1 од ова упатство задолжително се користат следните обрасци:

- а) за налози за готовински уплати
образец бр. 1 — Општа уплатница
" " 2 — Уплатница за куќни совети
" " 3 — Уплатница за приходите од населението
" " 4 — Уплатница за радио-телевизи-
ска претплата
" " 5 — Поседна уплатница
" " 6 — Уплатница за парични казни
за прекршоци
- б) за налози за готовински исплати
образец бр. 11 — Готовински чек
" " 12 — Општ буџетски чек
" " 13 — Буџетски чек
" " 14 — Чек за потрошувачки кредит
" " 15 — Чек за позајмен фонд на студентите
" " 16 — Налог за готовинска исплата
" " 17 — Уплатница
" " 18 — Уплатница за населнички до-
знаки
" " 19 — Чек на комуналната банка

в) за налози за вирмански плаќања

- образец бр. 50 — Општ налог за пренос
" " 51 — Збирен налог за пренос
" " 52 — Налог за одобрување
" " 53 — Поседен налог за пренос
" " 54 — Вирмански буџетски налог
" " 55 — Налог за придонесот за соци-
јално осигурување

Обрасците наведени во ставот 1 од оваа точка се објавени во посебно издание на Службата на општественото книговодство и составен се дел од ова упатство.

3. Обрасците пропишани во точката 2 став 1 од ова упатство ги издава — печати Службата на општественото книговодство.

По исклучок, генералниот директор на Службата на општественото книговодство може да им одобрува на одделни корисници на општествен имот самите да ги издаваат — печатат овие обрасци, под услов тие во сè да им одговараат на обрасците пропишани и печатени од Службата на општественото книговодство.

4. Обрасците што сега се наоѓаат во употреба можат да се користат за налози за плаќање до 31 март 1965 година заклучно, а по тој рок налозите за плаќање можат да се издаваат само на обрасците пропишани во ова упатство.

5. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 130
12 септември 1964 година
Белград

Генерален директор
на Службата на општественото
книговодство,
Радомир Коматина, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за инвалидскиот додаток, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/64, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА**НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ИНВАЛИДСКИОТ ДОДАТОК**

Во членот 1 став 2, со кој е дополнет членот 7 од Уредбата за инвалидскиот додаток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/64), наместо зборовите: „според ставот 3“ треба да стои: „според ставот 2“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 16 ноември 1964 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Техничките прописи за испитување, испорака и примена на жица за преднапрегнат бетон, кој е објавен во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/64, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА**НА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ, ИСПОРАКА И ПРИМЕНА НА ЖИЦА ЗА ПРЕДНАПРЕГНАТ БЕТОН**

1. Во точката 2.2 став 1 во табелата наместо: „m“ треба да стои: „σ“.

2. Во точката 2.3 наместо називот: „Дијаграм напрезања жице — деформације и његове карактеристики“ треба да стои: „Дијаграм напрезања — деформације жице и његове карактеристики“.

Во ставот 2 во вториот и третиот ред одоздола наместо: „ $G_{0,2}$ “ треба да стои: „ $\sigma_{0,2}$ “.

Во ставот 3 наместо: „ $0,80 \cdot G_m \leq 0,2 \leq 0,92 \cdot G_m$ “ треба да стои: „ $0,80 \sigma_m \leq \sigma_{0,2} \leq 0,92 \sigma_m$ “.

Во ставот 4 наместо: „103“ треба да стои: „10“.

3. Во точката 2.4 во ставот 2 наместо: „(blod)“ треба да стои: „(δlod)“ а наместо: „(b100)“ треба да стои: „(δ100)“.

4. Во точката 4.2 во ставот 2 во вториот ред одозгора зборот: „жице“ се брише.

5. Во точката 5 во ставот 2, наместо: „ $0,85 \cdot \sigma_{0,2} \leq \delta_{0,1} \leq 0,70 \cdot \sigma_m$ “ треба да стои: „ $0,85 \sigma_{0,2} \geq \sigma_{0,1} \leq 0,70 \sigma_m$ “, а во заградата наместо: „di“ треба да стои: „ $\sigma_{0,1}$ “.

Во ставот 5 наместо: „ $0,87 \cdot \sigma_{0,2} \leq \sigma_{0,1} \leq 0,75 \sigma_m$ “ треба да стои: „ $0,87 \sigma_{0,2} \geq \sigma_{0,1} \leq 0,75 \sigma_m$ “.

Од Сојузниот секретаријат за индустрија, 14 ноември 1964 година, Белград.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

„Службени лист Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 37 од 2 ноември 1964 година објавува:

Закон за Завршната сметка за извршување на буџетот за 1963 година;

Закон за специјалните училишта;

Закон за измени и дополненија на Законот за давање помош на учесниците и смјествата на учесниците на Народноослободителната војна;

Одлука за доделување на општините 300.000.000 динари од Буџетот на СР БиХ за 1964 година;

Одлука за доделување средства од Резервниот фонд на СР БиХ;

Одлука за Завршната сметка на Резервниот фонд на СР БиХ за 1963 година;

Одлука за одобрување користење на средствата на посебната буџетска резерва во 1964 година;

Решение за назначување помошник републички секретар за земјоделство и шумарство;

Одлука за утврдување половината на членовите на Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците на кои им престанал мандатот и за изборот на половина нови членови што ги избираат собранијата на комуналните заедници на социјалното осигурување на работниците.

Во бројот 38 од 9 ноември 1964 година објавува:

Наредба за определување на занаетчиските дејности и дејностите што се сметаат слични на занаетчиски дејности;

Наредба за занаетчиските дејности и дејностите слични на занаетчиските дејности во кои можат да се вршат услуги од место до место;

Наредба за занаетчиските дејности за чие вршење е потребно познавање на техничките прописи и прописите за заштита при работата.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Социјалистичка Република Македонија во бројот 36 од 14 октомври 1964 година објавува:

Одлука за намената и условите под кои ќе се даваат кредити за трајни обртни средства од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд;

Наредба за занаетчиските дејности што задолжително се вршат во деловна просторија;

Наредба за одредување на стопанските дејности што можат да ги вршат занаетчиските дуќани;

Наредба за занаетчиските дејности што можат да се вршат како занаетчиски услуги од место до место;

Правилник за образецот и начинот на водењето на регистарот на занаетчиските дуќани;

Правилник за содржината на фирмата на здружени занаетчиски дуќани.

Во бројот 37 од 23 октомври 1964 година објавува:

Закон за Републичкиот фонд за води;

Закон за завршната сметка за извршувањето на буџетот на Народна Република Македонија за 1963 година;

Одлука за одобрување на завршната сметка на Општествениот инвестиционен фонд на Социјалистичка Република Македонија за 1963 година;

Препорака за подобрување безбедноста на сообраќајот на јавните патишта;

Правилник за техничко-експлоатационите услови за моторните возила со кои се врши јавен превоз во патниот сообраќај.

Во бројот 38 од 30 октомври 1964 година објавува:

Упатство за заштита на шумите од противправно користење и други оштетувања;

Наредба за планот за одбрана од поплави во 1964/65 година.

Во бројот 39 од 6 ноември 1964 година објавува:

Наредба за преземање мерки за заштита на добитокот од заразните болести во 1965 година.

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине“ службени лист Социјалистичке Републике Хрватске во бројот 43 од 29 октомври 1964 година објавуваат:

Закон за основното училиште (пречистен текст).

Во бројот 44 од 5 ноември 1964 година нема правни прописи.

Во бројот 45 од 12 ноември 1964 година објавуваат:

Закон за сместување деца во други семејства (пречистен текст);

Закон за „Фондот Владимир Назор“ (пречистен текст).

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

„Службени лист Социјалистичке Републике Црне Горе“ во бројот 26 од 19 септември 1964 година објавува:

Решение за укинување на Домот на Школата за уметнички занаети во Херцег-Нови како установа со самостојно финансирање;

Упатство за содржината и начинот на водење евиденција на лицата осигурени според Законот за здравственото осигурување на земјоделците;

Упатство за работата на судовите и казнено-правните установи во врска со постапката за помилување.

Во бројот 27 од 5 октомври 1964 година објавува:

Наредба за дополнително на Наредбата за определување одделни производи што се опфаќаат со контролата на цените;

Решение за назначување постојани судски вештаци и толкувачи на подрачјето на Окружниот суд во Титоград.

Во бројот 28 од 20 октомври 1964 година објавува:

Закон за слатководното рибарство (Пречистен текст);

Решение за определување на времето во кое ќе се спроведат изборите на половина нови членови на собранијата на комуналните заедници за социјално осигурување;

Решение за разрешување и именување претседател и членови и нивни заменици на Републичката арбитражна комисија за решавање на спорови настанати при склучување договори за укажување здравствени услуги;

Упатство за начинот на утврдување на стручната оспособеност за самостојно вршење занаетчиска дејност;

Договор за социјално осигурување на свештениците на католичката црква членови на Здружението на католичките свештеници на Ср Црна Гора.

СОДРЖИНА:

	Страна
631. Указ за прогласување на Основниот закон за службата на внатрешните работи	797
Основен закон за службата на внатрешните работи — — — — —	797
632. Указ за прогласување на Општиот закон за самоуправувањето на работните луѓе во органите на управата — — — — —	807
Општ закон за самоуправувањето на работните луѓе во органите на управата — — — — —	807
633. Указ за прогласување на Основниот закон за средствата за работа на органите на управата — — — — —	808
Основен закон за средствата за работа на органите на управата — — — — —	808
634. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за изборот на сојузните пратеници — — — — —	814
Закон за измени и дополненија на Законот за изборот на сојузните пратеници — — — — —	814
635. Указ за прогласување на Законот за завршната сметка за извршувањето на Сојузниот буџет за 1963 година — — — — —	816
Закон за завршната сметка за извршувањето на Сојузниот буџет за 1963 година — — — — —	816
636. Указ за прогласување на Законот за измени на Законот за Сојузниот буџет за 1964 година — — — — —	816
Закон за измени на Законот за Сојузниот буџет за 1964 година — — — — —	816
637. Указ за прогласување на Законот за посебно регулирање определени прашања од областа на финансирањето на станбената изградба на градските подрачја во социјалистичките републики Хрватска и Словенија пострадали поради поплавите — — — — —	817
Закон за посебно регулирање определени прашања од областа на финансирањето на станбената изградба на градските подрачја во социјалистичките републики Хрватска и Словенија пострадали поради поплавите — — — — —	817
638. Указ за прогласување на Законот за посебно регулирање определени прашања од областа на станбените односи на поплавлените подрачја во социјалистичките републики Хрватска и Словенија — — — — —	817
Закон за посебно регулирање определени прашања од областа на станбените односи на поплавлените подрачја во социјалистичките републики Хрватска и Словенија — — — — —	817
639. Указ за прогласување на Законот за дополнително на Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година — — — — —	818
Закон за дополнително на Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година — — — — —	818
640. Одлука за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата — — — — —	818
641. Одлука за доделување новогодишна награда на службениците и работниците на сојузните државни органи — — — — —	819
642. Упатство за составување на буџетот на општествено-политичките заедници — — — — —	819
643. Решение за одобрување основањето и работата на Здружението Музичка младина на Југославија — — — — —	826
644. Упатство за утврдувањето, печатењето и задолжителната употреба на обрасците во платниот промет — — — — —	826
Исправка на Уредбата за измена и дополненија на Уредбата за инвалидскиот додаток — — — — —	827
Исправка на Техничките прописи за испитување, испорака и примена на жица за преднапрегнат бетон — — — — —	827